



СЛУЖБ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно на хрватско-српски, словенечки и македонски јазик — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Народната банка за претплата и посебни издавања 101-13-602-32 за огласи 101-13-602-31

Среда, 17 март 1965

БЕЛГРАД

БРОЈ 11

ГОД. XXI

Цена на овој број е 180.— дин. — Претплата за 1965 година изнесува 2.500.— дин., а за странство 3.500.— динари — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1, Пошт. фах 226 — Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 51-661 Служба за претплата 51-732 и Проловна служба 51-671

182.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА

Се прогласува Законот за сојузните органи на управата, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 12 март 1965 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор од 12 март 1965 година.

П. Р. бр. 190
13 март 1965 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА

Член 1

Со одредбите од овој закон се утврдуваат сојузни органи на управата и сојузни органи и организации што вршат работи од интерес за федерацијата, и се определува нивниот делокруг.

I. СОЈУЗНИ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НИВЕН ДЕЛОКРУГ

1. Сојузни органи на управата

Член 2

Работите на државната управа, во рамките на правата и должностите на федерацијата, ги вршат овие државни секретаријати и сојузни секретаријати:

Државен секретаријат за надворешни работи,
Државен секретаријат за народна одбрана,
Сојузен секретаријат за внатрешни работи,
Сојузен секретаријат за правосудство,
Сојузен секретаријат за образование и култура,
Сојузен секретаријат за здравство и социјална политика,

Сојузен секретаријат за информации,
Сојузен секретаријат за труд,
Сојузен секретаријат за финансии,
Сојузен секретаријат за надворешна трговија,
Сојузен секретаријат за индустрија и трговија,
Сојузен секретаријат за земјоделство и шумарство,

Сојузен секретаријат за сообраќај и врски.
Стручните и другите работи од областа на планирањето ги врши Сојузниот завод за стопанско планирање.

Член 3

Покрај сојузните органи на управата од членот 2 на овој закон, работите на државната управа, во рамките на правата и должностите на федерацијата, ги вршат и овие сојузни органи на управата:

Сојузен завод за статистика,
Сојузен завод за цени,
Управа за царини на СФРЈ,
Сојузна геодетска управа,
Управа за патенти,
Управа за мерки и скапоцени метали.

2. Делокруг

Член 4

Државниот секретаријат за надворешни работи ги врши работите во областа на надворешните односи на Југославија со други земји и меѓународни организации и на заштитата на интересите на Југославија и нејзините граѓани спрема странство; обезбедува одржување на врски и односи со владите на странски држави; ги врши работите во врска со приготвувањата за склучување меѓународни договори и работите во врска со извршувањето на тие договори; ја координира активноста на сојузните органи на управата и на другите органи и организации во одржувањето на врски со странство.

Член 5

Државниот секретаријат за народна одбрана ги врши работите што се однесуваат на приготвување и преземање на мерки: за организација и мобилизација на одбранбените сили на земјата и на изворите потребни за народната одбрана, за извршување на воената обврска на граѓаните и други обврски на граѓаните, државните органи, работните и други организации во областа на народната одбрана, како и работите на организацијата, мобилизацијата и пополнувањето на Југословенската народна армија, нејзиното снабдување и опремање, материјалното и финансиското работење, санитарското обезбедување, воениот сообраќај и цивилната заштита.

Државниот секретаријат за народна одбрана приготвува и предлага нацрти на прописи и планови што ги донесува Врховниот командант на вооружаните сили на Југославија и врши, согласно со одредбите од посебен закон и во рамките на овластувањата што Врховниот командант на вооружените сили на Југославија ќе ги пренесе врз Државниот секретаријат за народна одбрана, определени работи на командување во Југословенската народна армија.

Член 6

Сојузниот секретаријат за внатрешни работи ги врши работите што се однесуваат на: заштитата на животот и личната сигурност на луѓето, заштитата на државната безбедност, спречувањето и отстранувањето на кривични дела, пронаоѓањето и фаќањето на сторители на кривични дела и учествувањето во претходна кривична постапка кога е тоа предвидено со закон, одржувањето на јавниот ред и мир, издавањето на патни исправи за премин на државната граница, контролата на движењето на државната граница и контролата на патничкиот сообраќај

преку државната граница и спроведувањето на прописите за престојот на странци во Југославија, извршувањето на казни санкции, безбедноста на сообраќајот на јавните патишта и грижите за безбедноста во другите области на сообраќајот, држењето и носењето на оружје и муниција, спроведувањето на прописите за државјанството, здруженијата на граѓани, собирањето и другите јавни собранија, матичните книги, личните имиња, личната карта и пријавувањето на живеалиштето и престојувалиштето, обезбедувањето на извршување на судски одлуки и на одделни управни акти од надлежноста на други органи, меѓународноправната помош и соработката со странски и со меѓународни организации.

Член 7

Сојузниот секретаријат за правосудство ги врши работите што се однесуваат на правосудството и на спроведувањето на прописите за општата управна постапка; се грижи за остварувањето на единствените начела на правосудната управа; ја следи работата на судовите, јавното обвинителство, јавното правобранителство и адвокатурата; се грижи за правилното вршење на меѓународната правна помош; се грижи за организацијата на статистичката служба во судовите и собира определени статистички податоци од работата на судовите; врши работи во врска со помилувањето.

Член 8

Сојузниот секретаријат за образование и култура ги врши работите што се однесуваат на: образованието и културата, вклучувајќи ги тука и работите што се однесуваат на високошколските установи, прашањата на наставата по физичка култура во училиштата и во другите установи за воспитување и образование и врши работи што се однесуваат на соработката на Југославија со Организацијата на обединетите нации во областа на просветата, науката и културата, соработува и одржува врски со соодветни установи и организации од други земји и со меѓународни организации.

Во состав на Сојузниот секретаријат за образование и култура се Сојузната комисија за преглед на филмови, како орган на управата, и Југословенската национална комисија за ООН за просвета, наука и култура (УНЕСКО), како организација што врши работи од интерес за федерацијата.

Член 9

Сојузниот секретаријат за здравство и социјална политика ги врши работите што се однесуваат на здравствената заштита, вклучувајќи ја тука и медицинската и социјалната рехабилитација, снабдувањето на земјата со лекови, санитарски уреди и материјали; работите во врска со заштитата на семејството, децата и младината, бившите борци и жртвите на фашистичкиот терор, инвалидите и другите лица на кои им е потребна помош од општествената заедница; работите на санитарната инспекција; работите од станбената и комуналната област и урбанизмот; работите од интерес за федерацијата што се однесуваат на соработката на Југославија со меѓународни здравствени организации и здруженија и работите предвидени со спогодбата помеѓу Југославија и УНИЦЕФ; соработува и одржува врски со соодветните установи и организации од други земји и со меѓународни организации.

Во состав на Сојузниот секретаријат за здравство и социјална политика се Сојузниот санитарен инспекторат и Управата за фармацевтска служба и медицинско снабдување, како органи на управата.

Во состав на Сојузниот секретаријат за здравство и социјална политика се и Комисијата за соработка со меѓународни здравствени организации и Националната комисија за УНИЦЕФ, како организации што вршат работи од интерес за федерацијата.

Член 10

Сојузниот секретаријат за информации ги врши работите што се однесуваат на прашањата на пе-

чатот, радиото, телевизијата и другите видови на информации; се грижи за редовното известување на јавноста за дејноста на Сојузниот извршен совет и сојузните органи; врши работи во врска со работата на странски информативни установи и странски дописници и дописништва во Југославија; се грижи за информирањето на странство за Југославија и ја усогласува работата на органите на управата, работите и други организации што се занимаваат со информативна дејност за странство; соработува и одржува врски со соодветни установи и организации од други земји и со меѓународни организации.

Член 11

Сојузниот секретаријат за труд ги врши работите што се однесуваат на работните односи и правата и должностите од тие односи и на социјалното осигурување; го следи движењето на продуктивноста на трудот, распределбата на доходот и личните доходи и на животниот стандард на работниците во однос на движењето на личните доходи и запосленоста; ја следи запосленоста и запослувањето, професионалната ориентација и заштитата при работата; го следи движењето на потребите на општествената заедница од стручни кадри според видот и степенот на стручноста, како и дејноста на работните организации за стручно издигање на работниците; ги врши работите од интерес за федерацијата што се однесуваат на соработката на Југославија и Меѓународната организација на трудот; соработува и одржува врски со соодветни установи и организации од други земји и со меѓународни организации.

Во состав на Сојузниот секретаријат за труд се Сојузниот инспекторат за труд, како орган на управата, и Југословенската национална комисија за Меѓународната организација на трудот (МОТ), како организација што врши работи од интерес за федерацијата.

Член 12

Сојузниот секретаријат за финансии ги врши работите што се однесуваат на: финансиското извршување на општествениот план на Југославија; финансирањето на општествено-политичките заедници; следењето на формирањето и движењето на средствата и фондовите на работните организации; распределбата на вкупниот приход на работните организации што работат според принципите што важат за работните организации; финансиските обврски на работните организации и граѓаните спрема општествената заедница (даноци, придонеси, такси и сл.); кредитите (краткорочни и долгорочни); банките и работењето на банките, спроведувањето на прописите за парите и скапоцените метали; спроведувањето на прописите за финансиското, материјалното и сметководственото работење на работните организации и на фондовите; спроведувањето на прописите за осигурувањето на лица и имот; платниот и девизниот промет со странство (паритет на домашната валута, даночни олесненија и други пресметки во надворешната трговија); девизната резерва, ликвидноста на меѓународните плаќања, девизната инспекција, царините, доколку не ги врши друг сојузен орган на управата; кредитите, заемите, долговите, побарувањата и другите имотно-правни односи на Југославија со странство; премерот и катастарот на земјиштето доколку тоа не го врши друг сојузен орган на управата; имотно-правните односи во поглед на земјиштето и евиденцијата и заштитата на општествениот имот; соработува и одржува врски со соодветни установи и организации од други земји и со меѓународни организации.

Во состав на Сојузниот секретаријат за финансии се: Девизниот инспекторат, Уредот за заштита на југословенскиот имот во странство и Управата за имотно-правни работи.

Сојузниот секретаријат за финансии го врши спрема Управата за царини на СФРЈ и Сојузната геодетска управа правото на надзор од членот 77 на Законот за сојузната управа.

2) Југословенската национална комисија за ООН за просвета, наука и култура (УНЕСКО) — во состав на Сојузниот секретаријат за образование и култура;

3) Југословенската национална комисија за меѓународна организација на трудот (МОТ) — во состав на Сојузниот секретаријат за труд;

4) Југословенската национална комисија за соработка со ООН за исхрана и земјоделство (ФАО) — во состав на Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство.

Член 47

Заводот за јавна управа ја продолжува работата како самостојна организација што врши работи од интерес за федерацијата, под назив Сојузен завод за јавна управа.

Член 48

Го менуваат називот:

1) Сојузниот секретаријат за просвета и култура — во Сојузен секретаријат за образование и култура;

2) Сојузниот совет за координација на научните истражувања — во Сојузен совет за координација на научните дејности.

Член 49

Сојузниот извршен совет може со уредба одделни сојузни органи на управата и сојузни органи и организации што вршат работи од интерес за федерацијата во состав на самостојни сојузни органи на управата, утврдени со овој закон, да укинува, соединува и да го менува нивниот делокруг во рамките на општиот делокруг на самостоен сојузен орган на управата во чиј состав се наоѓаат тие органи.

Член 50

Сојузните органи на управата и сојузните органи и организации што вршат работи од интерес за федерацијата, а според одредбите од овој закон ја менуваат положбата или називот се должни да се организираат во согласност со одредбите од овој закон до 1 април 1965 година.

Член 51

Работата на Сојузниот завод за стопанско планирање ја раководи генерален директор.

Генералниот директор на Сојузниот завод за стопанско планирање, заменикот генерален директор на Сојузниот завод за стопанско планирање и претседателот на Сојузната комисија за нуклеарна енергија ги именува и ги разрешува од должност Сојузната скупштина на предлог од претседателот на Сојузниот извршен совет што тој го поднесува од именот на Советот.

Потпретседателот и членовите на Сојузниот комитет за туризам ги назначува и ги разрешува од должност Сојузниот извршен совет.

Член 52

Се овластува Сојузниот извршен совет:

1) да го определи денот кога престануваат да работат односно кога започнуваат да работат сојузните органи на управата односно самостојните служби од чл. 37 до 40 на овој закон;

2) да изврши пренесување на непотрошените средства и на инвентарот од укинатите сојузни органи на управата врз сојузните органи на управата и соодветните стручни служби во Сојузниот извршен совет врз кои се пренесуваат работите на тие органи;

3) да го определи органот што ќе изврши распоредување на работниците запослени во сојузните органи на управата што се укинати со овој закон;

4) да го определи начинот на примопредавањето на невршените предмети на укинатите сојузни органи на управата и да ги регулира другите прашања во врска со укинувањето на тие органи;

5) да изврши пренесување на средствата на сојузните органи на управата што ја менуваат положбата врз сојузните органи и организации што вршат работи од интерес за федерацијата утврдени со овој закон;

6) да одлучи, во смисла на членот 9 став 1 од Законот за сојузниот буџет за 1965 година, за понатамошното користење на средствата на досегашниот Сојузен завод за урбанизам, комунални и станбени прашања.

Член 53

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат Законот за сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/56, 44/60 и 22/62) и другите прописи што се во спротивност со одредбите од овој закон.

Член 54

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

183.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на сојузниот собор од 12 март 1965 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор од 12 март 1965 година,

П. Р. бр. 191
13 март 1965 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

Член 1

Во Законот за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/63) називот на одделот 1 и членот 1 се менуваат и гласат:

„1. Општи одредби

Член 1

Сојузниот извршен совет, како орган на Сојузната скупштина, врши политичко-извршни работи од надлежноста на федерацијата определени со Уставот и со сојузни закони и одлучува за тие работи на начинот утврден со овој закон.“

Член 2

По членот 1 се додаваат нови чл. 2 до 6, кои гласат:

„Член 2

Сојузниот извршен совет се грижи за извршувањето на сојузните закони, општествениот план на Југославија, сојузниот буџет и другите акти на Сојузната скупштина и за спроведувањето на по-

Член 34

Сојузниот хидрометеоролошки завод ги проучува и ги истражува метеоролошките и хидролошките појави и процеси; подготвува нацрти на перспективни и годишни планови на метеоролошката и хидролошката дејност; ја усогласува стручната работа на органите на хидрометеоролошката служба; собира, обработува и објавува метеоролошки и хидролошки податоци; води и одржува фонд на метеоролошката и хидрометеоролошката документација; ги извршува меѓународните обврски на Југославија од областа на метеорологијата и хидрологијата; одржува врски и соработува со соодветните установи и организации од други земји и со меѓународни организации.

Член 35

Сојузниот геолошки завод ја проучува состојбата и развојот на геолошките истражувања; изработува биланс на минералните сировини; изработува и предлага нацрти на перспективни планови на геолошката дејност за цела Југославија како и годишни програми на геолошките истражувања што се финансираат од средствата на Федерацијата; води и одржува фонд на стручната документација за резултатите на геолошките истражувања, се грижи за изработката на комплексна геолошка карта.

Член 36

Сојузниот завод за јавна управа ги проучува прашањата на организацијата на сојузната управа и работи на нејзиното унапредување, ги проучува прашањата што се однесуваат на унапредувањето на методите за работа и на административното работење во органите на управата како и прашањата на самоуправавање и распределба во органите на управата; одржува врски и соработува со соодветните установи и организации од други земји и со меѓународни организации.

Сојузниот завод за јавна управа има својство на правно лице.

III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**Член 37**

Сојузниот секретаријат за индустрија и Сојузниот секретаријат за трговија престануваат да работат како самостојни сојузни органи на управата.

Работите од делокругот на досегашните Сојузен секретаријат за индустрија и Сојузен секретаријат за трговија ги презема и ги врши Сојузниот секретаријат за индустрија и трговија, а овластувањата на сојузниот секретар за индустрија и на сојузниот секретар за трговија предвидени со важечките прописи се пренесуваат врз сојузниот секретар за индустрија и трговија.

Член 38

Сојузниот секретаријат за општи стопански работи престанува да работи како самостоен сојузен орган на управата.

Работите од делокругот на досегашниот Сојузен секретаријат за општи стопански работи ги преземаат и ги вршат согласно со одредбите од овој закон, Сојузниот секретаријат за финансии, Сојузниот секретаријат за индустрија и трговија, Сојузниот завод за стопанско планирање односно Сојузниот завод за цени, а овластувањата на сојузниот секретар за општи стопански работи предвидени со важечките прописи во областа на цените се пренесуваат врз сојузниот секретар за индустрија и трговија.

Член 39

Сојузниот секретаријат за законодавство и организација и Сојузниот секретаријат за буџет и организација на управата продолжуваат да работат како самостојни стручни служби во Сојузниот извршен совет.

Овластувањата за донесување прописи на Сојузниот секретар за буџет и организација на управата предвидени со важечките прописи во областа на сојузниот буџет се пренесуваат врз сојузниот секретар за финансии, во областа на општата управна постапка — врз сојузниот секретар за правосудство, во областа на канцелариското работење — врз директорот на Сојузниот завод за јавна управа и овластувањата во поглед на распределбата на средствата што Југословенската лотарија ги пресметува на име обврски спрема општествената заедница и во поглед на распределбата на средствата според финансискиот план на Југословенската лотарија на социјално-хумани општествени организации — врз Сојузниот извршен совет.

Стручните работи од делокругот на досегашните Сојузен секретаријат за законодавство и организација и Сојузен секретаријат за буџет и организација на управата за потребите на Сојузната скупштина и Сојузниот извршен совет определени со Законот за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет ги преземаат и ги вршат самостојно стручните служби во Сојузниот извршен совет.

Член 40

Сојузната комисија за водостопанство и Комисијата за медицински научни истражувања престануваат да работат како самостојни сојузни органи на управата.

Работите од делокругот на досегашната Сојузна комисија за водостопанство ги презема Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство, а работите од делокругот на досегашната Комисија за медицински научни истражувања — Државниот секретаријат за народна одбрана.

Член 41

Преземањето односно пренесувањето на работите според одредбите од чл. 37 до 40 на овој закон ќе се изврши до 1 април 1965 година.

Член 42

Сојузната геодетска управа, која беше орган на управата во состав на Сојузниот секретаријат за финансии, станува самостоен сојузен орган на управата и ја продолжува работата под истиот назив.

Член 43

Сојузниот завод за урбанизам и комунални и станбени прашања престанува да биде самостоен сојузен орган на управата и ја продолжува работата како установа.

Член 44

Сојузната комисија за преглед на филмови, која беше самостоен сојузен орган на управата, станува орган на управата во состав на Сојузниот секретаријат за образование и култура и ја продолжува работата под истиот назив.

Член 45

Престануваат да бидат самостојни сојузни органи на управата и ја продолжуваат работата под ист назив како самостојни сојузни органи што вршат работи од интерес за федерацијата:

Сојузниот комитет за туризам,
Сојузната комисија за верски прашања,
Сојузната комисија за нуклеарна енергија,
Сојузната комисија за физичка култура,
Дирекцијата на Југословенската слободна зона во Солун,
Сојузниот завод за меѓународна техничка соработка,
Сојузниот хидрометеоролошки завод,
Сојузниот геолошки завод.

Член 46

Престануваат да бидат самостојни сојузни органи на управата и ја продолжуваат работата под ист назив, како организации што вршат работи од интерес за федерацијата во состав на сојузни органи на управата, и тоа:

1) Комисијата за соработка со меѓународни здравствени организации и Националната комисија за УНИЦЕФ — во состав на Сојузниот секретаријат за здравство и социјална политика;

Член 21

Сојузната геодетска управа ги врши работите што се однесуваат на премоерот и катастарот на земјиштето и нивното одржување; се грижи за извршувањето на основните геодетски работи и за изработката и издавањето на основната државна карта; води техничка архива на оригиналните податоци на основните геодетски работи, како и на теренските и издавачките оригинали на основната државна карта; одржува врски и соработува со соодветни установи од други земји и со меѓународни организации.

Член 22

Управата за патенти ги врши работите во областа на заштитата на пронајдоците, стоконите и услужните жигови, мострите и моделите; ги проучува општите проблеми на заштитата на правото на индустриска сопственост на национален и меѓународен план; учествува во изработката на меѓународни договори во таа област; одржува врски и соработува со соодветни установи од други земји и со меѓународни организации.

Член 23

Управата за мерки и скапоцени метали ги врши работите во областа на контролата на мерките и скапоцените метали и одржува врски и соработува со соодветни установи од други земји и со меѓународни организации.

II. ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ ШТО ВРШАТ РАБОТИ ОД ИНТЕРЕС ЗА ФЕДЕРАЦИЈАТА И НИВЕН ДЕЛОКРУГ

1. Органи и организации што вршат работи од интерес за федерацијата

Член 24

Стручните и општествените работи од интерес за федерацијата од надлежноста на федерацијата ги вршат овие сојузни органи и организации:

Сојузниот комитет за туризам,
Сојузен совет за координација на научните дејности,
Совет за прашањата на иселениците,
Сојузна комисија за верски прашања,
Сојузна комисија за нуклеарна енергија,
Сојузна комисија за физичка култура,
Комисија за културни врски со странство,
Дирекција на Југословенската слободна зона во Солун,
Сојузен завод за меѓународна техничка соработка,
Сојузен хидрометеоролошки завод,
Сојузен геолошки завод,
Сојузен завод за јавна управа.

На органите и организациите од ставот 1 на овој член може да им се довери вршење на одделни управни работи.

2. Делокруг**Член 25**

Сојузниот комитет за туризам ги разгледува прашањата што се од значење за координацијата на работата на сојузните органи на управата, установи и организации во областа на туризмот и туристичката пропаганда; укажува на проблемите од областа на туризмот и дава мислење и предлага мерки за унапредување на туризмот; соработува и одржува врски со соодветни установи и организации од други земји и со меѓународни организации.

Член 26

Сојузниот совет за координација на научните дејности се грижи за усогласувањето на развојот на научноистражувачката работа; соработува со органите, установите и организациите што се занимаваат со прашања од областа на научните истражувања на усогласување на нивната научноистражувачка работа; предлага мерки за создавање поповолни услови за научни истражувања; се грижи за усогласувањето на врските со странство во областа на научните истражувања; одржува врски и соработува со соодветни установи и организации од други земји и со меѓународни организации.

Член 27

Советот за прашањата на иселениците ја координира работата на органите на управата и другите органи и организации во решавањето на иселеничките прашања; ги проучува прашањата и проблемите на иселениците; ја поттикнува и помага активноста на органите и организациите спрема иселениците и нивните организации; им дава иницијатива на органите на управата за донесување прописи со кои се регулираат прашањата на иселениците соработува и одржува врски со соодветни установи и организации од други земји и со меѓународни организации.

Член 28

Сојузната комисија за верски прашања ги врши работите што се однесуваат до односите помеѓу државата и верските заедници.

Член 29

Сојузната комисија за нуклеарна енергија ја помага, ја координира и ја насочува работата за развивањето на нуклеарните науки; се грижи за развивањето и усогласувањето на користењето и применувањето на нуклеарната енергија за производни цели, одржува врски и соработува со соодветни установи и организации од други земји и со меѓународни организации.

Сојузната комисија за нуклеарна енергија има својство на правно лице.

Член 30

Сојузната комисија за физичка култура го следи и го поттикнува развојот на физичката култура на народот.

Член 31

Комисијата за културни врски со странство ги врши работите што се однесуваат на воспоставањето и развивањето на соработка со странство во областа на културата; ги утврдува програмите за културна соработка на Југославија со други земји, организира и ги помага културните акции на Југославија во странство и се грижи за учество на претставници на Југославија на меѓународни фестивали и други слични приредби; учествува во склучување на конвенции и други спогодби за културна соработка на Југославија со други земји.

Комисијата за културни врски со странство има својство на правно лице.

Вршењето на стручните и административните работи за Комисијата за културни врски со странство го обезбедува Сојузниот секретаријат за образование и култура.

Член 32

Дирекцијата на Југословенската слободна зона во Солун ја управува Југословенската слободна зона во Солун според одредбите од Конвенцијата склучена на 10 мај 1923 година помеѓу бившото Кралство на Србије, Хрватите и Словенците и Кралството Грција, заради уредување на транзитот преку Солун и според одредбите од Протоколот за Југословенската слободна зона во Солун од 17 март 1929 година.

Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски врши надзор над работата на Дирекцијата на Југословенската слободна зона во Солун, во смисла на членот 77 од Законот за сојузната управа.

Член 33

Сојузниот завод за меѓународна техничка соработка ги проучува условите и формите на техничка помош и соработка на Југославија со странство, освен индустриската соработка и кооперација; врши работи во врска со подготовките за склучување меѓународни спогодби од областа на техничката соработка и се грижи за извршувањето на тие спогодби; го следи и го усогласува користењето и укажувањето на техничка помош и соработка кога таа помош и соработка ја остваруваат други органи и организации.

Сојузниот завод за меѓународна техничка соработка има својство на правно лице.

Член 13

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија ги врши работите што се однесуваат на надворешната трговија; се грижи за спроведувањето на мерките за остварување и унапредување на извозот и увозот на стоки и услуги; врши работи во врска со приготвувањето и водењето на трговски преговори и се грижи за извршувањето на трговските спогодби; учествува во работата на меѓународните економски организации и се грижи за извршувањето на преземените обврски; ја следи и обезбедува координацијата на работите од областа на економските односи со странство што имаат дејство врз надворешнотрговската размена и ги презема мерките за кои е овластен.

Член 14

Сојузниот секретаријат за индустрија и трговија ги врши работите што се однесуваат на индустријата, градежништвото, трговијата, угостителството, занаетчиството; ги следи економските услови за стопанисување и предлага мерки за остварување на економската политика во овие области и други мерки за кои е овластен; ги следи и ги проучува прашањата на индустриската соработка и кооперација; се грижи за унапредувањето и развојот на трговијата, угостителството и стоковниот промет воопшто; ги следи стоковно-паричните фондови на широката потрошувачка и се грижи за снабденоста на пазарот; врши управни и стопански работи во врска со обезбедувањето и користењето на државните материјални резерви и со спроведувањето на мерките на економската интервенција на пазарот; ги врши работите на инспекцијата на пазарот; соработува и одржува врски со соодветни установи и организации од други земји и со меѓународни организации.

Во состав на Сојузниот секретаријат за индустрија и трговија се: Дирекцијата за сировини, Дирекцијата за исхрана и Сојузниот пазарен инспекторат.

Дирекцијата за сировини и Дирекцијата за исхрана имаат својство на правно лице.

Сојузниот секретаријат за индустрија и трговија го врши спрема Сојузниот завод за цени, Управата за патенти и Управата за мерки и скапоцени метали правото на надзор од членот 77 на Законот за сојузната управа.

Член 15

Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство ги врши работите што се однесуваат на земјоделството, шумарството, ловството, рибарството, земјоделското задругарство, ветеринарството, заштитата на растенијата и водостопанството; ја следи основната структура на производството и економските услови на стопанисувањето во овие области и предлага мерки за остварување на економската политика во овие области и други мерки за кои е овластен; ги врши работите од интерес за федерацијата што се однесуваат на соработката на Југославија и Организацијата на обединетите нации во областа на исхраната и земјоделството; соработува и одржува врски со соодветни установи и организации од други земји и со меѓународни организации.

Во состав на Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство е Југословенската национална комисија за соработка со ООН за исхрана и земјоделство (ФАО), како организација што врши работи од интерес за федерацијата.

Член 16

Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски ги врши работите што се однесуваат на внатрешниот и меѓународниот железнички, поштенско-телеграфски, телефонски и радио-сообраќај, поморскиот сообраќај, сообраќајот на внатрешните пловни патишта, воздушниот и друмскиот сообраќај и на јавните патишта; ги следи економските услови на стопанисувањето во областа на сообраќајот и врските и предлага мерки за остварување на економската политика во тие области и други мерки за кои е овластен; ги врши работите на инспекцијата на сообраќајот; вр-

ши спогодбено со други органи на сојузната управа работи во врска со приготвувањето за склучување на меѓународни договори во областа на сообраќајот и врските и се грижи за извршувањето на тие договори; соработува и одржува врски со соодветни организации и установи од други земји и со меѓународни организации.

Во состав на Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски се: Сојузниот сообраќаен инспекторат, Дирекцијата за цивилна воздушна пловидба и Управата за радио-сообраќај.

Дирекцијата за цивилна воздушна пловидба и Управата за радио-сообраќај имаат својство на правно лице.

Член 17

Сојузниот завод за стопанско планирање ги врши работите што се однесуваат на проучувањето на состојбата и развитокот на стопанството, приготвувањето на предлози на општествените планови на Југославија и следењето на нивното извршување и остварувањето на општите односи утврдени со плановите како и на текуштите движења во стопанството; им поднесува на Сојузната скупштина и на Сојузниот извршен совет извештаи и анализи за тие движења; предлага преземање на општи мерки во областа на текушата економска политика и го следи дејството на тие мерки; предлага основи на политиката на цените; го проучува дејството на стопанскиот систем врз општиот стопански развиток, како и врз реализацијата на основните насоки и задачи на економската политика и основните пропорции на општествените планови и предлага основни правци на развитокот и унапредувањето на стопанскиот систем; го проучува утврдувањето и унапредувањето на методологијата на планирањето и трудот; соработува и одржува врски со соодветни установи и организации од други земји и со меѓународни организации.

Член 18

Сојузниот завод за статистика ги врши работите што се однесуваат на: проучувањето и унапредувањето на статистичката методологија и разработување на методите на статистичките истражувања; составувањето на планови на статистичките истражувања од интерес за целата земја и статистичките истражувања од интерес за сојузните органи; усогласувањето на единствениот систем на статистичките истражувања и стручната работа на целокупната статистичка служба; собирањето, обработувањето, објавувањето и анализите на статистичките податоци; одржувањето на врски со соодветни установи и организации од други земји и со меѓународни организации.

Член 19

Сојузниот завод за цени ги врши работите во областа на евиденцијата и контролата на цените; ги проучува прашањата од областа на политиката на цените, ги следи и ги анализира движењата на цените на производите и услугите и влијанието на цените врз производството и прометот на стоки во земјата и врз надворешнотрговската размена; во производството врши контрола на цените на определени производи и контрола на цените на определени услуги; се грижи за преземањето и извршувањето на мерките за спроведување на политиката на цените.

Член 20

Управата за царини на СФРЈ и царинарниците ги вршат работите што се однесуваат на царинењето на стоки и царинскиот надзор.

Управата за царини на СФРЈ ја организира и ја врши царинската служба на царинското подрачје на Југославија и ја контролира работата на царинарниците; учествува во приготвувањето на предлози на царински тарифи и други прописи од областа на царините и обезбедува еднообразна примена на царинските прописи.

Царинарниците непосредно вршат работи на царински надзор и царинење на стоки и водат во прв степен управна постапка и прекршочна постапка по царинските прекршоци.

литиката на Скупштината, и за таа цел презема иницијативи, донесува прописи и презема мерки за кои е овластен, се грижи за подготвувањето на нацрти на закони и други акти врз основа на заклучоците на Скупштината и ги утврдува предлозите на закони и други акти што тој ѝ ги поднесува на Скупштината, ја координира работата на сојузните органи на управата во поглед на политиката на извршувањето на сојузните закони и другите општи акти на Скупштината и на своите акти, врши со закон определени права и должности на надзор над работата на сојузните органи на управата, како и други работи определени со Уставот и со сојузен закон.

Член 3

Сојузниот извршен совет соработува со републичките извршни совети во прашањата од заеднички интерес.

Советот обезбедува соработка и со општествено-политичките организации, здруженијата на работните организации и со други организации во прашањата од заеднички интерес и при одлучувањето за тие прашања ги зема во разгледување нивните мислења и предлози.

Член 4

Сојузниот извршен совет одлучува за работите од својата надлежност на седници.

Член 5

Сојузниот извршен совет ја известува јавноста за своите одлуки, заклучоци и ставови по прашањата што ги претресува и за својата работа воопшто, по пат на печатот и другите средства за информации, како и со објавување на постојани или повремени публикации и други материјали од интерес за јавноста.

Советот обезбедува услови за запознавање на претставниците на печатот и другите видови информации со своите одлуки, заклучоци и ставови по прашањата што ги претресува и со својата работа воопшто.

Член 6

Сојузниот извршен совет, во согласност со одредбите од овој закон, ја утврдува својата внатрешна организација, начинот на работата и организацијата и делокругот на службите што вршат работи за потребите на Советот.

Член 3

Во досегашниот член 2, кој станува член 7, во ставот 2 зборовите: „генералниот директор на Сојузниот завод за стопанско планирање“ и записката пред нив се бришат.

Досегашните чл. 3 и 4 стануваат чл. 8 и 9.

Член 4

Во досегашниот член 5, кој станува член 10, по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Претседателот на Советот ја координира работата на сојузните органи на управата заради спроведување на општата политика во согласност со начелните ставови на Советот.“

Досегашниот став 3 станува став 4.

Член 5

Досегашниот член 6, кој станува член 11, се менува и гласи:

„Сојузниот извршен совет има еден или повеќе потпретседатели.

Претседателот на Советот во случај на отсутност или спреченост го заменува потпретседателот на Советот што ќе го определи Советот.

Претседателот на советот може да ги овласти потпретседателите на Советот да го заменуваат во определени работи за кои е овластен тој“.

Член 6

Досегашниот член 7, кој станува член 12, се менува и гласи.

„Членовите на Сојузниот извршен совет имаат право и должност, во согласност со одредбите од овој закон, да учествуваат во претресувањето и одлучувањето на седниците на Советот.

Членовите на Советот имаат право да му предлагаат на Советот донесување на прописи и други акти и мерки по кои одлучува Советот, како и да предлагаат измени и дополненија на нацрти на тие прописи и други акти.

Членовите на Советот имаат право да му предлагаат на Советот и претресување на други прашања од надлежноста на Советот и заземање ставови по тие прашања.

Членовите на Советот според положбата имаат право да му поднесуваат на Советот свое мислење и предлози и за прашањата што се на дневен ред на седницата на Советот на која тие не учествуваат.“

Член 7

Во досегашниот член 8, кој станува член 13, во ставот 1 зборовите: „раководи со работата на стручните и други служби на Советот“ се заменуваат со зборовите: „ја усогласува работата на стручните и други служби на Советот и ја раководи работата на службите на Советот, за кои е определено тоа со деловникот на Советот“.

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Секретарот на Советот во случај на отсутност или спреченост го заменува сојузен секретар што ќе го определи Советот.“

Член 8

Досегашниот член 9, кој станува член 14, се менува и гласи:

„Сојузниот извршен совет го претставува во Сојузната скупштина претседателот на Советот.

Советот го претставуваат во Скупштината и во нејзините тела и членови на Советот во случаите предвидени со овој закон и кога Советот ќе го определи тоа.

Членови на Советот го претставуваат Советот и во односите со странство кога тоа Советот ќе го определи.“

Член 9

Досегашниот член 10, кој станува член 15, се менува и гласи:

„Сојузниот извршен совет одлучува за работите од својата надлежност на седници на кои учествуваат сите членови на Советот и на седници на кои учествуваат избраните членови на Советот и сојузните државни секретари.“

Досегашниот член 11 станува член 16.

Член 10

Досегашниот член 12, кој станува член 17, се менува и гласи:

„Сојузниот извршен совет на седници на кои учествуваат сите членови на Советот:

— претресува општи и начелни прашања што се од значење за утврдување на политиката на извршување на закони и други општи акти на Сојузната скупштина или се однесуваат на политиката што тој ѝ ја предлага на Скупштината, претресува прашања од заеднички интерес за работата на сојузните органи на управата, и ги утврдува предлозите на закони и други акти на Скупштината што Советот ѝ ги поднесува на Скупштината а кои се однесуваат на општествено-економскиот или политичкиот систем или се од интерес за сите сојузни органи на управата;

— ги утврдува предлозите на општествен план на Југославија, сојузен буџет и сојузна завршна сметка;

— ги утврдува општите начела на внатрешната организација на сојузните органи на управата;

— донесува деловник на Советот;

— претресува и други прашања кога Советот, на предлог од претседателот или од одделен член на Советот, ќе го одлучи тоа на седница на која учествуваат избраните членови и сојузните државни секретари.

За другите работи од својата надлежност Советот одлучува на седници на кои учествуваат избраните членови на Советот и сојузните државни секретари.“

Член 11

Досегашниот член 13, кој станува член 18, се менува и гласи:

„Кога на дневен ред на седница на Сојузниот извршен совет на која учествуваат избраните членови на Советот и сојузните државни секретари се наоѓаат предлози на акти или мерки што се однесуваат на области од делокругот на одделни сојузни органи на управата, членовите на Советот по положба што раководат со соодветните органи на управата учествуваат во претресувањето и одлучувањето по тие прашања.

При претресувањето на прашањата што се на дневен ред на седница на Советот на која учествуваат избраните членови на Советот и сојузните државни секретари. Советот ги разгледува и мислењата и предлозите што во врска со тие прашања ги доставиле одделни членови на Советот по положба и зазема став за тие мислења и предлози.“

Член 12

Досегашниот член 14, кој станува член 19, се менува и гласи:

„Сојузниот извршен совет донесува уредби, одлуки и упатства за извршување на сојузните закони и другите општи акти на Сојузната скупштина, ако е за тоа со закон или со тие акти овластен.

Советот донесува, во рамките на законските овластувања, и решенија.

Советот донесува заклучок кога не одлучува со друг акт.“

Член 13

По новиот член 19 се додава нов член 20, кој гласи:

„Сојузниот извршен совет им дава на сојузните органи на управата општи насоки со кои се утврдуваат начелните ставови на Советот во поглед на политиката за извршување на сојузните закони и други општи акти на Сојузната скупштина и Советот. Општите насоки се утврдуваат писмено во вид на заклучоци.

Ако функционер што раководи сојузен орган на управата смета дека општата насока не е во согласност со закон или со друг акт на Сојузната скупштина или со пропис на Советот, тој може да му стави свој приговор на Советот и да бара тој да го претресе повторно прашањето на кое се однесува приговорот и по него да заземе конечен став.“

Член 14

Досегашниот член 15, кој станува член 21, се менува и гласи:

„Сојузниот извршен совет одлучува во седница со мнозинство на гласовите од присутните членови.

Советот донесува деловник за својата работа со мнозинство на гласовите од сите членови на Советот.

Гласањето е јавно.“

Член 15

Називот на одделот 5 се менува и гласи: „5. Одбори, комисии и други работни тела на Советот“, пододелот; „а) Одбори“ се брише, а досегашниот член 16, кој станува член 22, се менува и гласи:

„За разгледување на прашањата од својата надлежност и давање мислења и предлози по тие прашања и за грижи за извршувањето на заклучоците на Советот во поглед на спроведувањето на политиката, Советот може да формира одбори и други работни тела.

Одборите и другите работни тела од ставот 1 на овој член не можат да донесуваат заклучоци задолжителни за сојузните органи на управата.“

Член 16

Досегашните чл. 17 и 18 се бришат.

Член 17

Пододелот: „б) Комисии“ се брише, а досегашниот член 19, кој станува член 23, се менува и гласи:

„За разгледување и давање мислења по определени прашања од својата надлежност и за подготвување предлози за тие прашања, како и за донесување поединечни решенија по определени прашања од својата надлежност, Сојузниот извршен совет може да формира постојани или повремене комисии.

Претседателот и членовите на комисиите што се овластени за донесување на решенија од надлежност на Советот, се именуваат од редовите на членовите на Советот.“

Член 18

Досегашниот член 20, кој станува член 24, се менува и гласи:

„Со актот за формирање одбори, комисии и други работни тела се определува нивниот состав, задачите и овластувањата.“

Досегашните чл. 21 до 25 стануваат чл. 25 до 29.

Член 19

Во досегашниот член 26, кој станува член 30, во ставот 1 зборовите: „на седница на собор или одбор на Сојузната скупштина“ се заменуваат со зборовите: „на седница на собор на Сојузната скупштина, одбор или комисија“.

Во ставот 2 зборовите: „кога го бара тоа собор, одбор или претседателот на Скупштината“, се заменуваат со зборовите: „кога го бара тоа собор на Скупштината, одбор, комисија или претседателот на Скупштината“.

Член 20

Досегашниот член 27, кој станува член 31, се менува и гласи:

„Сојузниот извршен совет може да определи сојузните органи на управата, во својот делокруг, да подготват нацрт на определен закон или друг акт на Сојузната скупштина или акт на Советот, како и да подготват елаборати, документација и други материјали потребни за работата на Советот.

Советот, по своја иницијатива или на барање на сојузните органи на управата, утврдува начелни ставови по основните или други поважни прашања во врска со изработката на нацрти на закони или други акти, ако такви ставови не утврдила Сојузната скупштина.“

Досегашниот член 28 станува член 32.

Член 21

По новиот член 32 се додава нов член 33, кој гласи:

„Во вршењето на правото на надзор над работата на сојузните органи на управата Сојузниот извршен совет има право да ги укине нивните општи акти што не се во согласност со сојузен закон или со пропис на Советот.“

Досегашните чл. 29 до 32 стануваат чл. 34 до 37.

Член 22

По новиот член 37 се додаваат нови чл. 38 и 39, кои гласат:

„Член 38

Кога на дневен ред на седница на Сојузниот извршен совет е претресување на извештај на сојузен орган на управата, функционерот што ја раководи работата на тој орган има право да учествува во претресувањето и да се изјасни за изнесените мислења и предложените заклучоци.

Претрес на извештајот за работата на сојузен орган на управата нема да се изврши ако функционерот што ја раководи работата на тој орган е спречен да присуствува на седницата.

Член 39

Предлог за укинување на пропис на сојузен орган на управата кој не е во согласност со сојузен закон или со пропис на Сојузниот извршен совет, можат да поднесат претседателот или член на Советот.

Пред одлучувањето за предлогот за укинување на пропис Советот ќе прибави мислење од заинтересираниот орган на управата, а може да бара и мислење од Правниот совет на Сојузниот извршен совет.

Член 23

Над досегашниот член 33 се додаваат нов пододдел и седум нови членови, кои гласат:

„а) Секретаријати во Сојузниот извршен совет

Член 40

За вршење определени стручни и други работи за потребите на Сојузната скупштина и Сојузниот извршен совет, во Сојузниот извршен совет постојат: Секретаријат за законодавство и организација и Секретаријат за сојузен буџет и општи работи.

Член 41

Секретаријатот за законодавство и организација му дава на Сојузниот извршен совет мислење за нацртите на закони и други прописи, како и во поглед на усогласувањето на работата на сојузните органи на управата за изработка на нацрти на прописи од гледиштето на единството на правниот систем; подготвува и учествува во изработката на закони и други прописи во областа на општествено-економскиот и политичкиот систем и подготвува нацрти на закони и други прописи што не спаѓаат во делокругот на сојузните органи на управата и други прописи за кои ќе го определи тоа Сојузната скупштина или Сојузниот извршен совет; ги следи и ги проучува прашањата на организацијата на власта, општественото самоуправање и изградбата на правниот систем и на Скупштината и Извршниот совет им дава мислење и предлози по тие прашања; обезбедува соработка со Правниот совет на Сојузниот извршен совет по начелните и други поважни прашања на правниот систем; се грижи за објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“ на прописите што ги донесуваат Извршниот совет и сојузните органи на управата, и врши други стручни работи што ќе му ги определи Скупштината или Советот.

Член 42

Секретаријатот за сојузен буџет и општи работи врши стручни работи во врска со изработка и извршувањето на сојузниот буџет; ги следи и ги проучува прашањата за финансирање на сојузните органи на управата и финансирање на дејностите од интерес за федерацијата, прашањата на финансиското, материјалното и сметководственото работење на сојузните органи на управата и други сојузни органи и организации на кои средствата им се обезбедуваат од сојузниот буџет, прашањата на организацијата на сојузните органи на управата и на спроведувањето на самоуправањето и распределбата на средствата во сојузните органи на управата, и по тие прашања им дава мислење и предлози на Сојузната скупштина и Сојузниот извршен совет.

Секретаријатот за сојузен буџет и општи работи ги врши спрема техничките служби што ги основал Сојузниот извршен совет за потребите на сојузните органи правата што ќе му ги определи Советот.

Член 43

Работата на секретаријатот на Сојузниот извршен совет ја раководи секретар.

Во подготвувањето на нацрти на прописи, изработката и извршувањето на сојузниот буџет и вршењето на други работи за потребите на Сојузниот извршен совет, секретарот за законодавство и организација и секретарот за сојузен буџет и општи работи работат според упатствата и во рамките на овластувањата од Сојузниот извршен совет и претседателот на Советот, а за својата работа одговараат пред Советот.

Секретарот за законодавство и организација и секретарот за сојузен буџет и општи работи ги назначува Сојузниот извршен совет.

Во поглед на засновањето и престанокот на работниот однос на работниците во Секретаријатот за законодавство и организација и во Секретаријатот за сојузен буџет и општи работи, старешините на овие служби ги имаат правата и должностите на старешини на сојузните органи на управата.

Секретарот е највисок дисциплински старешина на работниците во секретаријатот.

Член 44

Секретарот за законодавство и организација и секретарот за сојузен буџет и општи работи присуствуваат на седниците на Сојузниот извршен совет кога на дневен ред се наоѓаат прашања што се однесуваат на областа од делокругот на секретаријатот што го раководат, и по нив изнесуваат свои мислења и предлози.

Член 45

Ако секретарот за законодавство и организација најде дека одделен пропис на државен секретар, сојузен секретар или старешина на друг сојузен орган на управата или одделни одредби од тој пропис не се во согласност со Уставот, со сојузен закон или со прописите на Сојузниот извршен совет, тој е должен пред да се објави тој пропис во „Службен лист на СФРЈ“ да го предупреди Советот за таа несогласност.

Член 46 ✓

Во Секретаријатот за законодавство и организација и Секретаријатот за сојузен буџет и општи работи можат да се назначат потсекретар и еден или повеќе помошници секретари.

Во секретаријатите од ставот 1 на овој член можат да се назначат еден или повеќе советници секретари.

Потсекретарот, помошниците секретари и советниците секретари ги назначува Сојузниот извршен совет.

Член 24

По новиот член 46 се додава нов пододдел „б) Други стручни и други служби на Советот“, а сегашниот член 33, кој станува нов член 47, се менува и гласи:

„б) Други стручни и други служби на Советот

Член 47

За вршење работи во врска со кадровските прашања од надлежноста на Сојузниот извршен совет постои Управа за персонални работи.

За вршење работи во врска со испитување на претставки и поплаки упатени до Сојузната скупштина и Сојузниот извршен совет постои Биро за претставки и поплаки.

За вршење работи за потребите на претседателот и одделни членови на Советот постојат кабинети.

За вршење стручни, административни и технички работи се организираат и други стручни и други служби потребни за работата на Советот.

Член 25

Во сегашниот член 34, кој станува нов член 48, се брише зборот: „државни“.

Член 26

По новиот член 48 се додаваат нов пододдел и нов член 49, кои гласат:

„в) Самоуправни права на работниците во стручните и други служби на Советот

Член 49

Работниците во Секретаријатот за законодавство и организација и во Секретаријатот за сојузен буџет и општи работи и во други стручни и други служби на Советот ги имаат истите права на самоуправување како и работните луѓе во сојузните органи на управата.

Внатрешната организација на Секретаријатот за законодавство и организација, Секретаријатот за сојузен буџет и општи работи, Управата за персонални работи и Бирото за претставки и поплаки ја утврдуваат заеднички секретарот односно старешината на стручната служба и советот на работната заедница, во согласност со Сојузниот извршен совет.

Средствата за работа на стручните служби од ставот 2 на овој член се обезбедуваат посебно за секоја од овие служби во сојузниот буџет.“

Член 27

Досегашниот член 35 се брише.

Член 28

Досегашните чл. 36 и 37 стануваат чл. 50 и 51.

Член 29

Законодавно-правната комисија на Сојузната скупштина ќе го утврди пречистениот текст на Законот за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет.

Член 30

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

184.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ШУМИТЕ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Основниот закон за шумите, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 25 февруари 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор од 26 февруари 1965 година.

П. Р. бр. 160
27 февруари 1965 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ШУМИТЕ

Член 1

Во Основниот закон за шумите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/61) членот 1 се менува и гласи:

„Шумите поради своите општокорисни функции се добро од општ интерес.

Шумите и шумските земјишта уживаат посебна заштита определена со закон.

Шумите и шумските земјишта во општествена сопственост, што ги управуваат стопански и други

работни организации се основни средства на тие организации.

Како шума, во смисла на овој закон, се подразбира земјиште обраснато со шумски дрвја во форма на состоина.

Како шумско земјиште се подразбира земјиште кое поради своите природни особини и економски услови најдобро се искористува кога на него се одгледува шума и кое како такво е означено во катастарот.“

Член 2

Членот 2 се менува и гласи:

„Шумите мораат да се одржуваат и да се обновуваат така што трајно да се зачува нивната вредност и да се обезбеди трајност и постојано зголемување на прирастот и приносот, како и нивните општокорисни функции (стопанисување со шуми).

Стопанисувањето со шумите опфаќа особено:

1) одгледување на шуми: одржување на шуми (нега, заштита и чување), обнова на шумите (пошумување на редовните сечишта), реконструкција (претворање на пониски типови на шуми во повисоки, замена на видови дрвја, очетинување и др) и подигање нови шуми и насади;

2) искористување на шуми и насади (на дрва и други шумски производи);

3) пуштање во промет на дрва и други шумски производи;

4) шумски транспорт;

5) изградба и одржување на шумски сообраќајници и други соодветни објекти.“

Член 3

Во членот 3 ставот 5 се менува и гласи:

„Шумата ја прогласува за заштитна шума односно за шума со посебна намена надлежниот орган, во согласност со законот.“

По ставот 6 се додава нов став 7, кој гласи:

„Со актот за прогласување на шума за шума со посебна намена за воени потреби се определува организацијата односно органот кој ќе ја управува таа шума ако е шумата во општествена сопственост, а ако на шумата постои право на сопственост шумата може да се експроприра според посебен сојузен закон.“

Член 4

По членот 3 се додава нов член 3а, кој гласи:

„Организацијата, граѓанинот или граѓанското правно лице чија шума е прогласена за заштитна шума односно за шума со посебна намена, без одземање право за искористување на таа шума, има, во согласност со законот, право на надоместок од работната организација и другите правни лица на чие барање таа шума е прогласена за заштитна односно за шума со посебна намена, ако со тоа прогласување се ограничува искористувањето на таа шума.“

Член 5

Членот 4 се менува и гласи:

„Шумите и шумските земјишта во општествена сопственост ги управуваат стопански и други работни организации, а по исклучок — и одделни државни органи (организации).

За правилно стопанисување со шумите се формираат шумскостопански подрачја.

Шумскостопанското подрачје се формира според природните, економските и други услови што укажуваат на единството и целината на подрачјето, така што на организацијата која стопанисува со него да ѝ се обезбедат услови да оствари и средства за инвестиции на тоа подрачје.

Шумскостопанското подрачје опфаќа шуми и шумски земјишта во општествена сопственост и шуми и шумски земјишта на кои постои право на сопственост, а кои со шумите во општествена сопственост на тоа подрачје сочинуваат единствена природна и економска целина.

Од шумскостопанското подрачје се изземаат шумите со посебна намена и шумите и шумските земјишта кои веќе ги управуваат други работни

организации (земјоделски стопанства, земјоделски задруги и др.).

Шумите и шумските земјишта во општествена сопственост, што се опфатени со шумскостопанското подрачје, ѝ се дават во целина на стопанисување на една стопанска организација.

Со закон на републиката можат шумите и шумските земјишта на кои постои право на сопственост, што се опфатени со шумскостопанското подрачје, да ѝ се дадат на стопанисување на стопанската организација на која ѝ се дадени и шумите во општествена сопственост на тоа шумскостопанско подрачје.

Член 6

По членот 4 се додаваат пет нови членови, кои гласат:

„Член 4а

Шумскостопанско подрачје формира надлежниот орган определен со републички закон.

Со спогодба помеѓу две или повеќе републики може да се формира шумскостопанско подрачје кое се простира на териториите на тие републики.

Член 4б

Стопанската организација која управува шумскостопански подрачја може одделни шуми и шумски земјишта што сочинуваат нејзини основни средства да им пренесува на управување на други работни организации, со согласност од органот надлежен за формирање на шумскостопанското подрачје.

Органот надлежен за формирање на шумскостопанското подрачје може правото на управување со шумата и шумското земјиште што се опфатени со тоа подрачје да го пренесува од една врз друга стопанска организација ако тоа го бара општиот интерес.

Се смета дека постои општ интерес во смисла на овој закон:

1) ако со преносот од ставот 2 на овој член се обезбедуваат услови за поинтензивно стопанисување со шумите;

2) ако во стопанисувањето со шумскостопанското подрачје се покаже дека шумскостопанското подрачје не им одговара на условите од членот 4 на овој закон;

3) ако е шумата или шумското земјиште потребно за изградба на инвестициони објекти или за приведување кон друга култура, кои ѝ даваат поголема корист на општествената заедница.

При преносот на правото на управување со шума или шумско земјиште од ставот 2 на овој член се применуваат одредбите од Законот за општата управна постапка.

Стопанската организација чие право на управување со шумата или шумското земјиште се пренесува врз друга организација според ст. 1 или 2 од овој член, има право на надоместок на неамортизираната вредност на вложените средства од организацијата врз која се пренесува тоа право.

Височината на надоместокот од ставот 5 на овој член ја утврдуваат спогодбено овие организации. Ако не се постигне спогодба, височината на надоместокот ја утврдува надлежниот стопански суд.

Член 4в

Сопственикот на шума опфатена од шумскостопанско подрачје е должен во стопанисувањето со шумата да ги применува мерките и методите што се применуваат во стопанисувањето со шумите во општествена сопственост со кои неговата шума сочинува единствена природна и економска целина.

Со закон на републиката може да се пропише стопанската организација што управува шуми и шумско земјиште во општествена сопственост на шумскостопанското подрачје да ги спроведува мерките и методите од ставот 1 на овој член на трошок на сопственикот на шумата.

Член 4г

Сопственикот на шума што не е опфатена со шумскостопанско подрачје е должен да ги применува пропишаните мерки за унапредување на шумите.

Ако сопственикот на шумата од ставот 1 на овој член не ги применува пропишаните мерки за унапредување на шумите, со закон на републиката може да се пропише тие мерки да ги спроведува работната организација што стопанисува со шуми на трошок на сопственикот на шумата.

Ако посебен општествен интерес во областа на одгледувањето и искористувањето на шумите го бара тоа, со закон на републиката може да се пропише:

1) задолжителна соработка на сопствениците на шуми со работната организација што стопанисува со шуми;

2) задолжително здружување на сопствениците на шуми во работна организација што ќе стопанисува со тие шуми;

3) шумите на кои постои право на сопственост да ѝ се предадат на стопанисување на шумскостопанска организација или друга работна организација што стопанисува со шуми.

Член 4д

Работната организација што стопанисува со шума на која постои право на сопственост е должна да ги применува мерките за унапредување на таа шума.

Член 7

Членот 5 се менува и гласи:

„Кога работната организација стопанисува со шума на која постои право на сопственост, на сопственикот на шумата му се обезбедува во согласност со законот, право на дрво за непосредни потреби на неговото земјоделско стопанство и домаќинство, според можноста за принос на неговата шума; право на пасиште, на собирање сува шума и мов ако е тоа со пропис дозволено, и право на користење на други шумски производи; право на надоместок за дрво на пен, освен дрвото за потребите на неговото земјоделско стопанство и домаќинство.

Надоместокот за дрвото на пен се утврдува така што од продажната вредност на сортиментите добиени од исеченото дрво ќе се одбијат трошоците на нивното производство и соодветниот дел од трошоците за одгледување и унапредување на шумата.

Надоместокот за дрво на пен не смее да биде понизок од износот определен врз основа на законот на републиката.“

Член 8

По членот 5 се додаваат два нови члена, кои гласат:

Член 5а

За унапредувањето на шумите на кои постои право на сопственост, а со кои не стопанисуваат работни организации, се грижи сопственикот на шумата односно општината.

Со закон на републиката можат сопствениците на шуми од ставот 1 на овој член да се обврзат на надоместок на трошоците за унапредување на нивните шуми, ако за унапредувањето на тие шуми се грижи општината.

Надоместокот од ставот 2 на овој член се определува според вредноста на исеченото дрво.

Член 5б

Законите и други прописи што важат за прометот на дрво и други шумски производи од шумите во општествена сопственост се применуваат и на дрвото и другите шумски производи од шумите на кои постои право на сопственост, а со кои стопанисуваат стопански организации.

Стопанските организации што стопанисуваат со шуми можат да откупуваат дрво и други шумски производи од сопствениците на шуми.“

Член 9

Во членот 6 став 1 зборот: „овој“ се брише.

Член 10

Членот 7 се брише.

Член 11

Членот 8 се менува и гласи:

„На вредноста на шумите и шумското земјиште, како основни средства, не се плаќа интерес.“

Член 12

Членот 9 се брише.

Член 13

Во членот 10 по зборот: „арондација“ се додава зборовите: „и комасација“.

Член 14

Во членот 11 ставот 3 се брише.

Член 15

Во членот 12 ставот 1 се менува и гласи:

„Прометот на шуми и шумско земјиште се врши според општите прописи за прометот на земјишта и згради, ако со овој закон не е определено поинаку.“

Во ставот 3 зборот: „Законот“ се заменува со зборовите: „Основниот закон“.

Член 16

Во членот 13 став 2 зборот: „Законот“ се заменува со зборовите: „Основниот закон“.

Член 17

Членот 14 се брише.

Член 18

Членот 15 се менува и гласи:

„Заради порационално искористување на шумите и дрвата како сировини, врз основа на закон на републиката можат да се пропишат технички, економски и други услови, како снабдување со сировини и друго, за основање и работа на претпријатија и работни единици, како и дуќани, што се занимаваат со преработка на дрво.“

Член 19

Во членот 16 ставот 2 се брише.

Член 20

Членот 20 се менува и гласи:

„Шумскостопанската основа е основа за долгорочно стопанисување со шумите во која е прикажана состојбата на шумите и се определени целите на стопанисувањето, видот и обемот на работите, мерките и методите за постигање на целите на стопанисувањето, како и економско-финансиската основа на стопанисувањето.“

Приказот на состојбата на шумите треба да содржи податоци за површината, дрвната залиха, прирастот на шумите и застапеноста на видовите дрвја според формите на одгледувањето и степенот на зачуваноста на шумите, податоци за старосната односно дебелинската структура на шумите, како и преглед на шумите кои се сметаат за загрозуени од пожар.

Целите на стопанисувањето се определуваат според состојбата на шумата и потребите за кои таа служи (според производството, посебната намена, општокорисната функција и др.).

Видовите и обемот на работите и методите за постигање на целите на стопанисувањето мораат да ги опфаќаат мерките за унапредување на шумите определени во членот 24 од овој закон.

Со шумскостопанската основа мора да се определи минималниот обем на работите за одгледување на шумите и минималниот обем на сечата на шумите, во согласност со законот.“

Член 21

Во членот 21 став 1 зборот: „овој“ се брише, а по зборот: „закон“ се додаваат зборовите: „на републиката“.

По ставот 2 се додаваат два нови става, кои гласат:

„Ако во текот на спроведувањето на шумскостопанската основа се утврди дека определен обем на сечата е помал или поголем отколку што е одговара на можноста за принос на шумите или се изменат околностите врз кои се засновани други одредби на шумскостопанската основа, работната организација може да изврши измени и дополненија на шумскостопанската основа во поглед на обемот на сечата или други нејзини одредби.“

Измените и дополненијата на шумскостопанската основа ги врши организацијата што стопанисува со шумата, со одобрение од органот надлежен за одобрување на шумскостопанските основи.“

Член 22

Во членот 22 ставот 2 се менува и гласи:

„Шумскостопанските основи ги одобрува надлежниот орган во рок определен со законот на републиката.“

Ставот 3 се брише.

Досегашните ст. 4 и 5 стануваат ст. 3 и 4.

Член 23

Членот 23 се менува и гласи:

„Сојузниот секретар за земјоделство и шумарство во согласност со сојузниот секретар за финансии ќе донесе прописи за начинот на утврдување на вредноста на шумите согласно со соодветните прописи за средствата на стопанските организации.“

Член 24

Членот 24 се менува и гласи:

„Организациите што стопанисуваат со шумите и сопствениците на шумите се должни со соодветни мерки за одржување, обновување и унапредување на шумите да го зголемуваат прирастот и приносот за што поинтензивно искористување на шумите при зачувување на нивната намена.“

Како мерки за унапредување на шумите се подразбираат мерките со кои се подобрува состојбата и составот на дрвниот фонд и се зголемува обемот на сообраќајниците и техничката опременост на шумите.“

Член 25

Во членот 25 ст. 3 и 4 се бришат.

Член 26

По членот 25 се додава нов член 25а, кој гласи:

„Начинот на сеча на шумите и изборот на траса заради изградба на далноводи и слични објекти во шумите, се утврдуваат спогодбено помеѓу изведувачот на работите и работната организација што стопанисува со шумата.“

Ако не дојде до спогодба од ставот 1 на овој член, начинот на сечата на шумата и изборот на трасата го утврдува органот определен со законот на републиката.“

Член 27

Членот 26 се менува и гласи:

„Забрането е пуштење и крчење на шуми, чиста сеча која не е предвидена со шумскостопанската основа, сеча на ретки видови дрвја, подбелување на стебла, пасење, брстење, желедење, кастрење лисници, собирање сува шума и мов, како и други дејствија со кои се ослабува приносната сила на шумата и шумското земјиште или се загрозува опстанокот или намената на шумата.“

По исклучок од одредбата на ставот 1 од овој член, крчење на шуми е дозволено заради промена на видот на дрвјата, одгледувачките форми на шумата, за подигање плантажи, како и во други случаи определени со закон на републиката, ако со тоа не се загрозуваат заштитните функции на шумите.“

Член 28

По членот 26 се додава нов член 26а, кој гласи:

„Вредноста на ископаната шума мора да се надомести, а средствата на надоместокот можат да се користат како и средствата на амортизацијата на шумите.“

По исклучок од одредбата на ставот 1 од овој член, ако работната организација чија шума е ископачена не стопанисува со друга шума, таа може средствата на надоместокот да ги користи за целта поради која е дозволено крчењето.“

Член 29

Во членот 27 точката 1 се брише.

Досегашните точ. 2 до 4 стануваат точ. 1 до 3.

Во новата точка 3 по зборот: „пасење“ запираката се брише и се додаваат зборовите: „и брстења“ освен пасењето и брстењето на кози“.

Член 30

По членот 27 се додава нов член 27а, кој гласи:

„Ако правото на управување со шумата во општествена сопственост се пренесува врз друга организација заради искористување за други намени а не за оние од членот 3 на овој закон, организацијата што стопанисува со шумата има право да ја искористи претходно дрвната маса на таа шума и право на надоместок на неамортизираната вредност на вложените средства.“

Ако организацијата која стопанисува со шумата од ставот 1 на овој член не може да ја искористи дрвната маса, таа има право на надоместок на вредноста на шумата.

Во случај на спор, вредноста на шумата од ставот 2 на овој член ја утврдува надлежниот стопански суд.

На искористената дрвна маса од ставот 1 на овој член работната организација е должна да уплати соодветен износ на амортизацијата.

Средствата од ставот 2 на овој член работната организација ќе ги користи како средства на амортизацијата на шумите.“

Член 31

Во членот 29 став 1 на крајот точката се заменува со запирка и по тоа се додава текстот: „под услов да се обезбедени техничките услови за извршување на тие мерки.“

Член 32

Во членот 30 се додава нов став 2, кој гласи:

„Органот определен со законот на републиката може да определи мерките од ставот 1 на овој член наместо сопственикот на шумата да ги изврши работната организација на сметка на сопственикот ако тие мерки се од таква природа што сопственикот со своите технички средства или од друга причина не би можел да ги изврши.“

Член 33

Членот 31 се брише.

Член 34

Во членот 35 се додава нов став 2, кој гласи:

„Органот определен со законот на републиката може да определи одделени мерки за сузбивање и спречување на карантинска или економски штетна растителна болест или штетник во шумите и шумското земјиште на кои постои право на сопственост, да изврши работната организација на трошок на сопственикот на шумата односно на шумското земјиште.“

Член 35

Членот 36 се менува и гласи:

„Заради заштита на шумите од пожар и заради превентивна заштита на плантажите на дрвја од растителни болести и штетници може во согласност со законот на републиката да се пропише спроведување на посебни мерки во шумата и на земјиштето во непосредна близина на плантажата.“

Член 36

Во членот 37 ставот 2 се брише.

Член 37

Во членот 38 на крајот точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „согласно со посебните прописи за службата за обезбедување на имотот на работните организации.“

Член 38

Членот 39 се брише.

Член 39

Членот 40 се брише.

Член 40

Член 41 се менува и гласи:

„Врз основа на закон на републиката може да се пропише ценовник за штети причинети на шумите.“

Член 41

Во називот на главата III по зборот: „Арондација“ се додаваат зборовите: „и комасација“.

Член 42

Во членот 43 став 2 зборот: „Законот“ се заменува со зборовите: „Основниот закон“.

Член 43

По членот 43 се додаваат два нови члена, кои гласат:

„Член 43а

Комасацијата на шумите се врши согласно со прописите за комасацијата на земјоделското земјиште.

Член 43б

При арондацијата и комасацијата на шумите може да се врши замена на шума и шумско земјиште со земјоделско земјиште, и обратно.“

Член 44

Членот 44 се менува и гласи:

„Надзор над спроведувањето на одредбите од овој закон вршат органите надлежни за работите на шумарската инспекција.“

Член 45

Во членот 45 зборовите: „вршат органите на“ се заменуваат со зборовите: „вршат органите што ќе ги определи“.

Член 46

Чл. 46 до 48 се бришат.

Член 47

Во членот 49 ставот 1 се менува и гласи:

„Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство се грижи за унапредувањето на службата на шумарската инспекција на територијата на Југославија, во работите од исклучивата надлежност на федерацијата и во работите од интерес за целата земја.“

Член 48

Членот 50 се менува и гласи:

„Ако органот надлежен за работите на шумарската инспекција од потесна општествено-политичка заедница не изврши некоја од работите од својата надлежност, таа работа може да ја изврши сојузниот орган надлежен за работите на шумарската инспекција на трошок на органот чиј инспектор бил должен да ја изврши таа работа.“

Член 49

Во членот 52 став 3 зборовите: „легитимацијата на шумарскиот“ се заменуваат со зборовите: „легитимацијата на сојузниот шумарски“, а по зборот: „шумарство“ се става точка и се бришат понатамошните зборови до крајот на реченицата.

Член 50

Во членот 53 став 1 уводната реченица се менува и гласи:

„Работната организација или друго правно лице ќе се казни за стопански престап со парична казна од 100.000 до 10.000.000 динари.“

Во истиот став, по точката 3 се додава нова точка 4, која гласи:

„4) ако при изградбата на далноводи и слични објекти во шума ја определи трасата на далновод односно сличен објект или сече шума на начин противен на одредбите на членот 25а од овој закон;“

Досегашната точка 4 станува точка 5.

Во ставот 2 зборовите: „стопанската организација, во општествената организација, во самостојната установа, се заменуваат со зборовите: „работната организација“, а зборовите: „од 10.000 до 100.000“ — со зборовите: „од 20.000 до 300.000“.

Во ставот 3 зборовите: „стопанската организација, општествената организација, самостојната установа“ се заменуваат со зборовите: „работната организација“.

Член 51

Во членот 54 став 1 уводната реченица се менува и гласи:

„Работна организација или друго правно лице ќе се казни за стопански престап со парична казна од 50.000 до 5.000.000 динари.“

Во ставот 2 зборовите: „стопанската организација, во општествената организација, во самостојната установа“ се заменуваат со зборовите: „работната организација“, а зборовите: „од 5.000 до 50.000“ — со зборовите: „од 10.000 до 100.000“.

Член 52

Во членот 55 став 1 уводната реченица се менува и гласи:

„Работна организација или друго правно лице ќе се казни за прекршок со парична казна од 20.000 до 2.000.000 динари.“

Во истиот став, по точката 1 зборовите: „на прописите донесени врз основа на чл. 23 и“ се бришат.

Во истиот став точката 6 се брише, та досегашните точ. 7 до 10 стануваат точ. 6 до 9.

Во ставот 2 зборовите: „стопанската организација, во општествената организација, во самостојната установа“ се заменуваат со зборовите: „работната организација“, а зборовите: „од 3.000 до 30.000“ — со зборовите: „од 5.000 до 50.000“.

Член 53

Во членот 56 став 1 уводната реченица се менува и гласи:

„Работна организација или друго правно лице ќе се казни за прекршок со парична казна од 10.000 до 1.000.000 динари.“

Во ставот 2 зборовите: „стопанската организација, во општествената организација, во самостојната установа“ се заменуваат со зборовите: „работната организација“, а зборовите: „од 1.000 до 20.000“ — со зборовите: „од 3.000 до 30.000“.

Член 54

Во членот 57 во уводната реченица износот: „5.000“ се заменува со износот: „10.000“.

По точката 1 се додава нова точка 2, која гласи: „2) ако врши или дозволи сеча на шума без претходна дозвола (член 25 став 1);“

По досегашната точка 2, која станува точка 3, се додаваат две нови точки, кои гласат:

„4) ако врши или дозволи пасење, желедање, кастрење лисници или брстење, кога тоа не е дозволено (член 27);

5) ако во определениот рок не го изврши задолжителното пошумување (член 28)“.

Досегашните точ. 3 до 5 стануваат точ. 6 до 8.

Член 55

Во членот 58 став 1 по зборот: „поединецот“ се ставаат две точки, а понатамошниот текст се пренесува во нов ред и пред него се става ознака на точката: „1)“.

По точката 1 се додава нова точка 2, која гласи:

„2) ако врши или дозволи собирање сува шума или мов во шума, кога тоа не е дозволено (член 27).“

Во ставот 2 по зборовите: „ставот 1“ се додаваат зборовите: „точка 1“.

Член 56

Во членот 59 став 2 зборовите: „стопанската организација, општествената организација, самостојната установа“ се заменуваат со зборовите: „работната организација“.

Член 57

Членот 60 се менува и гласи:

„Работната организација што стопанисува со шума може на работниците што ја чуваат шумата да им обезбеди на товар на трошоците на производството службена облека, обувки, стан, огрев и определена површина земјиште, во согласност со законот и со статутот на работната организација.

Приходот од користењето на земјиштето од ставот 1 на овој член не влегува во приходот според кој се определува правото односно височината на додатокот на деца.“

Член 58

Во членот 61 став 1 по зборот: „основи“ се додаваат зборовите: „(шумско-уредни елаборати и слично)“, а по зборот: „треба“ — зборовите: „во пропишаниот рок“.

Ст. 2 и 3 се менуваат и гласат:

„За шумите што немаат шумскостопански основи, а според одредбите од овој закон мораат да ги имаат, овие основи треба да се донесат во пропишаниот рок.

Со шумите за кои не се донесени шумскостопански основи ќе се стопанисува до донесувањето на тие основи според годишни планови.“

Член 59

Чл. 62 и 63 се бришат.

Член 60

Во членот 67 уводната реченица се менува и гласи:

„Се утврдува дека престанале да важат.“

Член 61

Во текстот на Основниот закон за шумите називите и изразите: „народна република“, „народен одбор“, „Државниот секретаријат за работите на народната одбрана“, „Државниот секретаријат за внатрешни работи“, „Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за земјоделство и шумарство“, „околински суд“ и „граѓанска сопственост“ се заменуваат со соодветни називи односно изрази: „република“, „собрание“, „државен секретар за народна одбрана“, „сојузен секретар за внатрешни работи“, „сојузен секретар за земјоделство и шумарство“, „општински суд“ и „на која постои право на сопственост“ — во соодветно членување.

Член 62

Се овластува Законодавно-правната комисија на Сојузната скупштина да го утврди пречистениот текст на Основниот закон за шумите и во согласност со измените и дополненијата што ги содржи овој закон да го изврши потребното усогласување на називите на органите и изразите употребени во законот.

Член 63

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

185.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН
ЗА ТУТУНОТ

Се прогласува Основниот закон за тутунот, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 25 февруари 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор од 26 февруари 1965 година.

П. Р. бр. 165
27 февруари 1965 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ОСНОВЕН ЗАКОН
ЗА ТУТУНОТ

I. Производство на тутун

Член 1

Како тутун, во смисла на овој закон, се подразбираат билките од родот *Nicotiana tabacum* и *Nicotiana rustica*.

Со производство на суров тутун во лист можат да се занимаваат работните организации што се занимаваат со земјоделско производство (земјоделски задруги, земјоделски стопанства, работни организации што се занимаваат со обработка или преработка на тутун и други работни организации), други правни лица и граѓани, под условите што се определени со закон.

Член 2

Работните организации можат да се занимаваат со производство на суров тутун во лист сами или во стопанска соработка (кооперација) со други работни организации, граѓани или граѓански правни лица.

Член 3

Договорот за производство и испорака на суров тутун во лист во кооперација (член 2), треба особено да содржи: ознака на земјиштето на кое ќе се произведува суров тутун во лист, тутунови сорти и број на тутунови стракови на тоа земјиште; меѓусебни обврски во поглед на обработката на земјиштето, негата на посевите и сузбивањето на болестите и штетниците, и обврски на работната организација во поглед на давањето на средства за репродукција.

Член 4

Граѓани и граѓански правни лица можат да се занимаваат со производство на суров тутун во лист само ако претходно склучиле договор со работната организација од членот 2 на овој закон или со работна организација што се занимава со обработка на тутун.

Договорот од ставот 1 на овој член треба особено да содржи податоци наведени во членот 3 на овој закон.

Член 5

Работните организации од чл. 2 и 4 став 1 на овој закон се должни производството на суров тутун во лист да му го пријават на надлежниот општински орган во рок од 30 дена од денот на извршеното расадување на тутунот.

Работните организации од членот 2 на овој закон мораат пред почетокот на производството, ако самите не се занимаваат со обработка на тутун, да склучат договор за испорака на суров тутун во лист со работна организација што се занимава со обработка на тутун.

Во пријавата од ставот 1 на овој член мора особено да се означи бројот на засадените стракови, површината на земјиштето и сортата на засадениот тутун.

Член 6

Производителите на суров тутун во лист се должни на организацијата со која склучиле договор за производство и испорака на тутун, да ѝ овозможат проценување на суровиот тутун во лист во текот на вегетацијата, заради утврдување на количините што ќе се преземат.

Проценувањето на квалитетот на произведениот суров тутун во лист се врши при неговото преземање, според единствени мерила.

Член 7

Со закон на републиката може да се определи да можат на определено подрачје да се произведуваат само определени тутунови сорти и типови.

Член 8

Одредбите за производството на суров тутун во лист не се однесуваат на научните установи што произведуваат тутун за научни и опитни цели.

II. Обработка, преработка и промет на суров
тутун во лист

Член 9

Произведениот суров тутун во лист мора да се обработи.

Сиот произведен суров тутун во лист работната организација од членот 2 на овој закон е должна да ѝ го испорача на работната организација што се занимава со обработка на суров тутун во лист со која склучила договор (член 5 став 2), ако самата не се занимава со обработка на суров тутун во лист, а граѓаните и граѓанските правни лица — на работната организација со која склучиле договор за производство на тутун.

Член 10

Со обработка на суров тутун во лист можат да се занимаваат само работните организации што ги исполнуваат условите пропишани за вршење на таа дејност.

Член 11

Како обработка на суров тутун во лист се подразбира средувањето и ферментацијата на тутун како и други дејствија во технолошкиот процес.

Обработката од ставот 1 на овој член се врши по постапката и на начинот пропишан со југословенски стандарди.

Член 12

Обработениот суров тутун во лист мора да им се испорача на работните организации што се занимаваат со преработка на тутун.

Обработувачите на тутун можат обработениот суров тутун во лист да го извезуваат сами ако ги исполнуваат условите за занимавање со надворешнотрговска дејност, или да го извезуваат преку работна организација што се занимава со надворешнотрговска дејност или заради извоз да ѝ го продадат на работна организација што се занимава со надворешнотрговска дејност.

Член 13

Со преработка на тутун можат да се занимаваат работните организации што ги исполнуваат условите определени со посебни прописи.

III. Надзор**Член 14**

Надзор над спроведувањето на овој закон и прописите донесени врз основа на него, во поглед на одредбите за производството и обработката на суров тутун во лист, врши органот надлежен за работите на земјоделската инспекција.

Надзор над спроведувањето на овој закон и прописите донесени врз основа на него, во поглед на одредбите за прометот на суров и обработен тутун во лист, вршат органите на пазарната инспекција, според посебни прописи.

Член 15

Ако органот надлежен за работите на земјоделската инспекција на потесна општествено-политичка заедница не изврши некоја од работите од својата надлежност, таа работа може да ја изврши сојузниот орган надлежен за работите на земјоделската инспекција, со тоа што надоместокот за извршување на таа работа да може да го наплати од органот чиј инспектор бил должен да ја изврши таа работа.

Член 16

Земјоделскиот инспектор, покрај овластувањата што ги има според општите прописи за органите надлежни за работите на земјоделската инспекција, е овластен и:

1) да врши преглед на земјиштето на кое се произведува или ќе се произведува тутунов расад или тутун во лист;

2) да врши преглед на тутуновиот расад и на тутунот во лист за време на вегетацијата;

3) да нареди да се уништи тутуновиот расад или тутунот во производството ако производителот не склучил договор за производство и испорака на тутун во кооперација (чл. 2 и 4), односно ако работната организација не му поднесла на надлежниот општински орган пријава за производството на тутун (член 5), а не го стори тоа ниту во рок што ќе го определи земјоделскиот инспектор;

4) да врши преглед на книгите, договорите и други документи на производителите и обработувачите на тутун;

5) да собира податоци и известувања од одговорни лица, сведоци, вештаци и други лица, кога е тоа потребно;

6) да врши и други работи кои со закон или посебни прописи се ставени во неговата надлежност.

Работните организации, други правни лица и граѓани чија работа подлежи на надзор од земјоделскиот инспектор се должни на овој да му овозможат вршење надзор и да му ги даваат потребните податоци со кои располагаат.

Член 17

Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство се грижи за унапредувањето на службата на земјоделската инспекција во врска со производството и обработката на тутун на територијата на Југославија, и врши надзор над работата на органите надлежни за работите на земјоделската инспекција во поглед на примената на овој закон и другите прописи донесени врз основа на него во работите од исклучивата надлежност на федерацијата или од интерес за целата земја.

Член 18

Кога земјоделскиот инспектор при вршење надзор ќе утврди дека пропис или мерка не е никако или не е правилно применета, тој ќе ѝ нареди со решение на работната организација, на друго правно лице односно граѓанин да ја отстрани во определен рок утврдената неправилност, односно ќе изрече управна мерка ако за тоа е овластен.

Жалбата против решението од ставот 1 на овој член не го задржува извршувањето на решението.

Земјоделскиот инспектор може да го одложи извршувањето на решението против кое е изјавена жалба, ако поради одлагање не би настапила опасност за луѓето или имотот или извршувањето би предизвикало штета која тешко може да се поправи.

Член 19

Кога земјоделскиот инспектор ќе утврди дека е со повредата на пропис сторен прекршок, стопански престап или кривично дело, тој е должен без одлагање да поднесе барање за поведување прекршочна постапка односно да му поднесе пријава на јавниот обвинител за поведување постапка поради стопански престап односно кривично дело.

Органот на кој му е поднесено барање за поведување прекршочна постапка односно органот на кој му е поднесена пријава за поведување постапка поради стопански престап или кривично дело, во смисла на ставот 1 од овој член, е должен за резултатот на постапката да го извести органот чиј инспектор го поднесол барањето за поведување постапка.

Против решението за прекршокот жалба може да изјави и органот чиј инспектор го поднесол барањето за поведување постапка.

Член 20

Земјоделскиот инспектор мора да ја има пропишаната стручна спрема и мора да исполнува и други пропишани услови.

Земјоделскиот инспектор мора да има легитимација со која се утврдува неговото својство на земјоделски инспектор.

Стручната спрема и другите услови за сојузен земјоделски инспектор, како и образецот на легитимацијата, ги пропишува сојузниот секретар за земјоделство и шумарство.

IV. Казнени одредби**Член 21**

Со парична казна до 10,000.000 динари, ќе се казни за стопански престап работна организација:

1) ако при преземање на суров тутун во лист не врши проценување на квалитетот според единствени мерила (член 6);

2) ако сиот произведен суров тутун во лист не ѝ го испорача на работната организација што се занимава со обработка на суров тутун во лист (член 9);

3) ако бесправно се занимава со обработка на тутун (член 10);

4) ако врши обработка на тутун по постапка и на начин противен на југословенските стандарди (член 11);

5) ако со обработениот суров тутун во лист располага противно на одредбите од членот 12 на овој закон;

6) ако бесправно се занимава со преработка на тутун (член 13).

За стопанскиот престап од ставот 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во работната организација со парична казна до 300.000 динари.

Член 22

Со парична казна до 5,000.000 динари ќе се казни за прекршок работна организација ако на надлежниот орган не му го пријави производството на тутун или не му го пријави во определениот рок (член 5 став 1).

За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во работната организација со парична казна до 200.000 динари.

Член 23

Со парична казна до 1,000.000 динари, ќе се казни за прекршок работна организација:

1) ако произведе тутун во стопанска соработка со друга работна организација или со граѓанин или граѓанско правно лице, а не склучила договор за тоа производство (чл. 2 и 4);

2) ако не склучи договор за испорака на суров тутун во лист со работна организација што се занимава со обработка на тутун (член 5 став 2).

Со парична казна до 100.000 динари ќе се казни за прекршокот од ставот 1 на овој член и одговорното лице во работната организација.

Член 24

Со парична казна до 300.000 динари ќе се казни за прекршок работна организација:

1) ако не му овозможи на земјоделскиот инспектор вршење надзор или не му даде потребни податоци со кои располага (член 16);

2) ако не постапи според решението на земјоделскиот инспектор со кое ѝ е наредено отстранување на недостатоците или неправилностите или преземање определена мерка или ѝ е забрането некое чинење (член 18).

Со парична казна до 50.000 динари, ќе се казни за прекршокот од ставот 1 на овој член и одговорното лице во работната организација.

Член 25

Со парична казна до 1.000.000 динари ќе се казни за прекршок граѓанско правно лице:

1) ако произведе суров тутун во лист без договор за производство (член 4);

2) ако сиот произведен суров тутун во лист не ѝ го испорача на работната организација со која е склучен договорот за производство на тутун (член 9);

3) ако стори некое од дејствијата од членот 21 став 1 точ 3 и 6 и членот 24 став 1 на овој закон.

Со парична казна до 100.000 динари ќе се казни за прекршокот од ставот 1 на овој член и одговорното лице во граѓанското правно лице.

За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе се казни граѓанин со парична казна до 400.000 динари а покрај паричната казна, може да му се изрече и казната затвор до 30 дена, ако прекршокот е сторен под особено отежitelни околности или ако со него се предизвикани особено тешки последици.

V. Преодни и завршни одредби

Член 26

Сојузниот секретар за земјоделство и шумарство ќе пропише, во согласност со сојузниот секретар за трговија, единствени мерила за проценување на квалитетот на суровиот тутун во лист.

Член 27

Работните организации што се занимаваат со обработка на суров тутун во лист се должни во рок од 6 месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон да го усогласат своето работење со одредбите на овој закон. Во противно, го губат правото да се занимаваат со обработка на суров тутун во лист.

Член 28

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Уредбата за производството и прометот на тутун („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 55/52) и Наредбата за склучување договори за производство и испорака на тутун („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/62 и 7/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/64 и 21/64).

Член 29

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

186.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА ПАТИШТА

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за претпријатијата за патишта, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 25 февруари 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор од 26 февруари 1965 година.

П. Р. бр 173
27 февруари 1965 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

Согласно со одредбата на членот 8 од Уставниот закон за спроведување на Уставот, Законот за претпријатијата за патишта („Службен лист на ФНРЈ“, бр 27/61 и 53/62) се усогласува со Уставот и во него се вршат измени и дополненија, кои гласат:

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА ПАТИШТА

Член 1

Во Законот за претпријатијата за патишта називот на законот се менува и гласи:
„Основен закон за претпријатијата за патишта“.

Член 2

Членот 1 се менува и гласи:
„Искористувањето, одржувањето и реконструкцијата на јавни патишта ги вршат претпријатија за патишта.

Претпријатијата за патишта можат да вршат и изградба на јавни патишта.“

Член 3

Во членот 8 ст 1 и 2 се менуваат и гласат:
„Претпријатијата за патишта од територијата на републиката можат, согласно со закон, да формираат заедница на претпријатијата за патишта.

Со закон на републиката може да се пропише задолжително здружување на претпријатијата за патишта во заедница на претпријатијата за патишта.“

Во ставот 3 зборовите: „јавен друмски сообраќај“ се заменуваат со зборовите: „јавен превоз во друмскиот сообраќај“

Ставот 4 се брише.

Член 4

Чл. 9 и 10 се бришат.

Член 5

Во членот 11 став 1 зборовите: „одржување, реконструкција и изградба“ се заменуваат со зборовите: „искористување, одржување и реконструкција“.

Ставот 2 се менува и гласи:

„Со закон на републиката може да се предвиди основање претпријатија за патишта за искористување, одржување и реконструкција на јавни патишта од одделни категории на определена мрежа од јавни патишта (член 3).“

Ст. 3, 4 и 5 се бришат.

Член 6

Чл. 12 и 13 се бришат.

Член 7

Во членот 14 ставот 2 се брише

Член 8

Во членот 15 став 1 зборовите: „одружување, реконструкција и изградба“ се заменуваат со зборовите: „искористување, одржување и реконструкција“.

Во ставот 2 по зборот: „занимава“ се додаваат зборовите: „со изградба на јавни патишта како“.

Во ставот 3 по зборот: „организации“ се додаваат зборовите: „или органи“, а зборовите: „одржувањето, реконструкцијата и изградбата“ се заменуваат со зборовите: „искористувањето, одржувањето и реконструкцијата“.

Член 9

Чл. 16 и 17 се бришат

Член 10

Во членот 19 ставот 2 се менува и гласи:

„Претпријатието за патишта е должно со програмата на работите и со претсметката на трошоците првенствено да предвиди потребни работи за одржување на патишта во состојба која овозможува безбеден и несмекаван сообраќај на нив (чл. 37 и 38 став 1 од Основниот закон за јавните патишта) и да обезбеди средства за изведуваче на тие работи.“

Член 11

Членот 20 се брише.

Член 12

Во членот 22 ставот 4 се менува и гласи:

„Со закон на републиката можат да се предвидат мерки по кои средствата од ставот 1 на овој член ќе се употребат за одделни категории патишта, водејќи сметка за должината и состојбата на одделни категории јавни патишта и за густината на сообраќајот на нив.“

Член 13

Во членот 24 став 2 зборовите: „став 7“ се заменуваат со зборовите: „став 2“.

Член 14

Во членот 26 во уводната реченица зборовите: „политичкотериторијалните единици“ се заменуваат со зборовите: „општествено-политичките заедници“.

Точ. 3 до 7 се бришат.

Досегашната точка 8 станува точка 3.

Во досегашната точка 9, која станува точка 4, зборовите: „политичкотериторијалната единица“ се заменуваат со зборовите: „општествено-политичката заедница“.

Член 15

Во членот 27 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Надоместокот од ставот 1 на овој член не се плаќа:

- 1) за друмски моторни возила на единиците или установите на Југословенската народна армија;
- 2) за патнички автомобили и моторцикли на воените инвалиди од војните од чл. 51 на Законот за воените инвалиди од војните („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/63), на мирновремените воени инвалиди на кои се однесуваат одредбите од членот 51 на Законот за воените инвалиди од војните — во смисла на членот 4 од Законот за мирнодопските воени инвалиди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 104/46, 106/47 и 42/59) и на инвалидите на трудот со 80 или повеќе проценти телесно оштетување или кај кои постои телесно оштетување што има за последица неспособност на долните екстремитети (нозе) од 60 или повеќе проценти, ако возилото служи за нивен личен превоз.“

Во досегашниот став 2, кој станува став 3, зборовите: „народната република“ се заменуваат со зборот: „републиката“.

Член 16

Во членот 28 зборовите: „народната република“ се заменуваат со зборот: „републиката“, а зборовите: „точ. 1 до 8“ — со зборовите: „точ. 1 до 4“.

Член 17

Во членот 29 ставот 2 се менува и гласи:

„Средствата од ставот 1 на овој член општествено-политичката заедница може да ги употреби за реконструкција и изградба на јавни патишта, ако претходно обезбедила средства за одржување на оние јавни патишта што претпријатието за патишта не може со свои средства да ги одржува во состојба која овозможува безбеден и несмекаван сообраќај на нив.“

Член 18

Во членот 30 зборовите: „народната република“ се заменуваат со зборот: „републиката“, а зборовите: „точ. 1 до 8“ — со зборовите: „точ. 1 до 4“.

Член 19

Чл. 31, 32, 34, 35 и 36 се бришат.

Член 20

Членот 37 се менува и гласи:

„Ако одделни категории патишта на определена мрежа на јавни патишта не сочинуваат основни средства на претпријатието за патишта, соодветниот дел приходи од чл. 21 и 26 на овој закон ѝ припаѓа на општествено-политичката заедница што ги определува категориите на тие патишта.“

Приходите од ставот 1 на овој член општествено-политичката заедница може да ги користи само за одржување, реконструкција и изградба на јавни патишта што не се основни средства на претпријатието за патишта.“

Член 21

Членот 38 се брише.

Член 22

Чл. 39 и 40 се менуваат и гласат:

„Член 39

Заедницата на претпријатијата за патишта се грижи за усогласувањето и унапредувањето на работата на работните и други организации здружени во заедницата, врши работи од заеднички интерес за организациите здружени во заедницата, како и други работи определени со овој закон и други прописи.

Заедницата на претпријатијата за патишта е правно лице.

Член 40

Средствата на заедницата на претпријатијата за патишта се формираат, согласно со законот, од придонесот на работните и други организации здружени во заедницата.

Придонесот од ставот 1 на овој член заедницата на претпријатијата за патишта може да го употреби за подмирување на личните, материјалните и функционалните издатоци, за фондот на заедничката потрошувачка и за извршување на други обврски засновани врз закон.“

Член 23

Чл. 41 до 53 се бришат.

Член 24

Во членот 54 став 1 зборовите: „од 100.000 до 1.000.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „од 300.000 до 5.000.000 динари“, а зборовите: „стопанска организација или установа“ — со зборовите: „работна организација“.

Во ставот 2 зборовите: „од 10.000 до 100.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „од 20.000 до 200.000 динари“, а зборовите: „во претпријатието за патишта, во друга стопанска организација или установа“ — со зборовите: „во претпријатието за патишта или друга работна организација“.

Член 25

Членот 55 се брише.

Член 26

По членот 58 се додава нов член 58а. кој гласи:
„Ако на определен јавен пат или дел од јавен пат, кој сочинува основно средство на претпријатие за патишта, надлежниот орган му го укине својството на јавен пат (член 8 од Основниот закон за јавните патишта), или ако таков пат односно дел од таков пат поради измена на категоријата или од други причини го загуби својството на основно средство, претпријатието за патишта ќе го брише тој пат односно дел од тој пат од своите основни средства, а за немоторизираниот дел на вредноста ќе го намали својот деловен фонд.“

Член 27

Во членот 61 став 1 зборовите: „според тар. бр. 146 и 147 од Законот за административните такси“ се заменуваат со зборовите: „според одредбите на Основниот закон за административните такси“.

Ставот 2 се менува и гласи:

„Средствата од ставот 1 на овој член се користат за студии, изработка на техничка документација за патишта од I и II ред и за изработка на технички прописи од областа на јавните патишта, според програмата за користење на тие средства што ја донесува сојузниот секретар за сообраќај и врски, во согласност со сојузниот секретар за финансии.“

Ставот 3 се брише.

Член 28

Во другите одредби на законот зборовите: „народната република“ се заменуваат со зборот: „републиката“, зборовите: „политичкотериторијалната единица“ — со зборовите: „општествено-политичката заедница“, во соодветно членување.

Член 29

Се овластува Законодавно-правната комисија на Сојузната скупштина да го утврди пречистениот текст на Основниот закон за претпријатијата за патишта.

Член 30

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

187.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕЛОВНИТЕ ЗГРАДИ И ПРОСТОРИИ**

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за деловните згради и простории, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 25 февруари 1965 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор од 27 февруари 1965 година.

П. Р. бр. 186
1 март 1965 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

Согласно со членот 8 од Уставниот закон за спроведување на Уставот, Законот за деловните згради и простории („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/59, 48/59 и 12/62) се усогласува со Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и во тој закон се вршат измени и дополненија, кои гласат:

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕЛОВНИТЕ ЗГРАДИ И ПРОСТОРИИ****Член 1**

Во Законот за деловните згради и простории, во членот 1 ставот 1 се менува и гласи:

„Со деловните згради и простории во општествена сопственост управуваат работните и други самоуправни организации и државните органи.“

Член 2

Членот 3 се брише.

Член 3

Во членот 4 ставот 2 се менува и гласи:

„Зградите што спаѓаат во основните средства на работните и други самоуправни организации секогаш се сметаат како деловни згради.“

Во ставот 3 зборовите: „општинскиот народен одбор“ се заменуваат со зборовите: „собранието на општината“.

Член 4

Членот 5 се брише.

Член 5

Во членот 6 став 2 зборовите: „стопанските организации, општествените организации, здруженија на граѓани, државните органи, установите“ се заменуваат со зборовите: „работните и други самоуправни организации, општествено-политичките организации, здруженијата на граѓани, државните органи“.

Член 6

Во членот 7 став 1 зборовите: „Општинскиот народен одбор“ се заменуваат со зборовите: „Собранието на општината“.

Во ставот 2 зборовите: „општинскиот народен одбор на седници на обата собора“ се заменуваат со зборовите: „собранието на општината“, а зборовите: „општествените организации“ — со зборовите: „општествено-политичките организации“.

Ставот 3 се брише.

Член 7

Во членот 11 ставот 2 се менува и гласи:

„Општинското собрание може да пропише износот на закупнината да не може да биде понизок од износот кој се добива со примена на начелата за утврдување на станарината.“

Член 8

Во членот 12 ставот 2 се брише.
Досегашниот став 3 станува став 2.

Член 9

Членот 13 се брише.

Член 10

Во членот 15 зборовите: „органот на управата на народниот одбор“ се заменуваат со зборовите: „органот на управата на општинското собрание“.

Член 11

Во членот 17 став 1 зборовите: „општинскиот народен одбор“ се заменуваат со зборовите: „собранието на општината“, а зборовите: „околинскиот народен одбор“ — со зборовите: „собранието на околицата“.

Во ставот 2 зборовите: „околинскиот народен одбор“ се заменуваат со зборовите: „собранието на околината“, а зборовите: „општинските народни одбори“ — со зборовите: „собранијата на општините“.

Член 12

Називот на главата: „II Управување со деловните згради“ и чл. 18 до 25 се бришат.

Член 13

Во членот 26 зборовите: „стопанска организација“ се заменуваат со зборовите: „работна организација“, а зборовите: „стопанска организација политичко-територијална единица, установа што има својство на правно лице, општествена организација, други“ се заменуваат со зборовите: „работна организација, општествено-политичка заедница, општествено-политичка организација“.

Член 14

Членот 27 се брише.

Член 15

Во членот 28 зборовите: „Општествената организација“ се заменуваат со зборовите: „Општествено-политичката организација“.

Член 16

Во членот 29 зборовите: „општествени организации“ се заменуваат со зборовите: „општествено-политички организации“.

Член 17

Членот 30 се менува и гласи:

„Деловните простории на кои имаат право на сопственост, граѓаните можат да ги даваат во закуп. Деловната просторија, што му е оставена во сопственост според Законот за национализација на наемните згради и на градежното земјиште заради вршење на неговата дозволена деловна или друга дејност, граѓанинот може да ја даде во закуп на определено време ако е повикан на воена должност или ако е спречен со болест или со некоја друга оправдана причина за извесно време да ја врши својата деловна или друга дејност во таа просторија.

Ограничувањето од претходниот став не се применува на деловните простории како што се мали магацини и мали визби, гаражи и стопански (економски) згради кои според Законот за национализација на наемните згради и на градежното земјиште се оставени во сопственост на сопственикот.“

Член 18

Членот 31 се брише.

Член 19

Во членот 33 став 1 зборовите: „односно управата на зградата“ се бришат.

Ставот 2 се брише.

Досегашните ст. 3 и 4 стануваат ст. 2 и 3.

Член 20

Називот на главата: „IV Давање деловни простории во закуп по пат на наддавање“ и чл. 41 до 48 се бришат.

Член 21

Во членот 67 став 1 зборовите: „Општинскиот народен одбор на седници на обата собора“ се заменуваат со зборовите: „Собранието на општината“.

Во ставот 3 зборовите: „според начелата пропишани во одредбите од главата IV на овој закон“ се бришат.

Во ставот 4 зборовите: „општествени организации“ се заменуваат со зборовите: „општествено-политички организации“, а зборовите: „советот на оп-

штинскиот народен одбор надлежен за станбените работи“ — со зборовите: „собранието на општината“.

Ставот 5 се брише.

Досегашниот став 6 станува став 5.

Член 22

Членот 77 се брише.

Член 23

Чл. 81 и 88 се бришат.

Член 24

Во членот 8, членот 10 став 2, членот 12 став 1, членот 79 став 3 и членот 89 став 2 зборовите: „Општинскиот народен одбор на седници на обата собора“ се заменуваат со зборовите: „Собранието на општината“.

Член 25

Во членот 35 став 4 и членот 36 став 2 зборовите: „општинскиот народен одбор“ се заменуваат со зборовите: „собранието на општината“.

Член 26

Во членот 38 став 2, членот 65 став 3, членот 68 став 4 и членот 73 став 2 зборовите: „околинскиот суд“ се заменуваат со зборовите: „општинскиот суд“.

Член 27

Се овластува Законодавно-правната комисија на Сојузната скупштина да го утврди пречистениот текст на Законот за деловните згради и простории.

Член 28

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

188.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА РАДИОДИФУЗНИТЕ СТАНИЦИ

Се прогласува Законот за измена на Законот за радиодифузните станици, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 16 февруари 1965 година и на седницата на Просветно-културниот собор од 5 март 1965 година.

П. Р. бр. 188

8 март 1965 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА РАДИОДИФУЗНИТЕ СТАНИЦИ

Член 1

Во Законот за радиодифузните станици („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/55) во членот 42 став 1 зборот: „пропишаната“ се брише.

Ставот 2 се брише.

Член 2

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи одредбата на точката 1 од ста-

вот 1 на членот 1 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за информации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/60).

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

189.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за авторското право, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 25 февруари 1965 година и на седницата на Просветно-културниот собор од 5 март 1965 година.

П. Р. бр. 189
8 март 1965 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

Согласно со одредбата од членот 8 на Уставниот закон за спроведување на Уставот, Законот за авторското право („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 36/57) се усогласува со Уставот и во него се вршат измени и дополненија, кои гласат:

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО

Член 1

Во Законот за авторското право во членот 1 зборот: „Заедницата“ се заменува со зборовите: „Општествената заедница“.

Член 2

Во членот 2 став 3 зборовите: „Федеративна Народна Република Југославија“ се заменуваат со зборовите: „Социјалистичка Федеративна Република Југославија“.

Член 3

Во членот 14 став 1 зборот: „народна“ и зборовите: „автономна област“ се бришат, а зборовите: „политичкотериторијална единица“ се заменуваат со зборовите: „општествено-политичка заедница“.

Во ставот 2 зборовите: „установа, стопанска организација и сл.“ се заменуваат со зборовите: „работна и друга организација“.

Член 4

Во членот 15 став 2 зборовите: „работи на народната одбрана“ се заменуваат со зборовите: „народна одбрана“.

Член 5

Во членот 16 став 1 зборовите: „органот, установата, стопанската или општествената организација, како и друг работодавец“ се заменуваат со зборовите: „државните органи, работната и друга организација“.

Член 6

Во членот 17 став 1 зборот: „работодавецот“ се заменува со зборовите: „државниот орган, работната или друга организација во чија служба е создадено делото“.

Во ст. 2, 3 и 4 зборот: „работодавецот“ се заменува со зборовите: „државниот орган, работната или друга организација“.

Член 7

Во членот 18 ст. 1 и 2 зборот: „работодавецот“ се заменува со зборовите: „државниот орган, работната или друга организација“.

Член 8

Во членот 20 зборот: „работодавецот“ се заменува со зборовите: „државниот орган, работната или друга организација“.

Член 9

Во членот 22 став 1 зборовите: „(академија, универзитет, факултет, институт, претпријатие, општествена организација и сл.)“ се бришат.

Член 10

Во членот 66 став 1 зборовите: „стопанската организација, установата со самостојно финансирање, општествената организација“ се заменуваат со зборовите: „работната и друга организација“.

Во ставот 2 зборовите: „стопанската организација, во установата со самостојно финансирање, во општествената организација“ се заменуваат со зборовите: „работната и друга организација“.

Член 11

Во членот 70 ставот 1 се менува и гласи:

„Ако сојузите на авторите не се спогодат за остварувањето на авторските права заеднички за поголем број сојузи на автори, сојузниот секретар за просвета и култура определува кои сојузи на автори ќе се грижат за остварувањето на таквите авторски права. Сојузниот секретар за просвета и култура определува и кои сојузи на автори ќе се грижат за остварувањето на авторските права од оние авторски гранки што немаат свои сојузи.“

Член 12

Членот 72 се брише.

Член 13

Во членот 75 ст. 2 и 3 зборовите: „народниот одбор“ се бришат.

Член 14

До донесувањето на нов закон за авторското право, установите за заштита на авторските права што ги основале сојузите на автори ја продолжуваат работата како установи.

Статутот на установа за заштита на авторски права, пред конечното усвојување, им се доставува на мислење на сојузите на автори што ја основале установата.

Општите акти за распределба на средствата остварени од авторско право ги донесуваат сојузите на автори во согласност со закон и со други прописи.

Сојузите на авторите за кои установата ги остварува авторските права можат од неа да бараат извештаи за работата на остварување на нивните авторски права и да вршат увид во нејзиното работење во поглед на примената на општите прописи за заштитата на авторското право, како и на примената на општите акти за распределба на средствата остварени од авторски права што ги донесле сојузите на авторите.

Член 15

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

190.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТАТА НА ДОМАШНИОТ ФИЛМ И ЗА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНОТО САМОУПРАВУВАЊЕ ВО ОБЛАСТА НА ФИЛМОТ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за заштитата на домашниот филм и за органите на општественото самоуправување во областа на филмот, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 25 февруари 1965 година и на седницата на Просветно-културниот собор од 5 март 1965 година.

П. Р. бр. 187
8 март 1965 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

Согласно со одредбата од членот 8 на Уставниот закон за спроведување на Уставот, Законот за заштитата на домашниот филм и за органите на општественото самоуправување во областа на филмот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/62) се усогласува со Уставот и во него се вршат измени и дополненија, кои гласат:

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТАТА НА ДОМАШНИОТ ФИЛМ И ЗА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНОТО САМОУПРАВУВАЊЕ ВО ОБЛАСТА НА ФИЛМОТ

Член 1

Во Законот за заштитата на домашниот филм и за органите на општественото самоуправување во областа на филмот називот на законот се менува и гласи:

„Основен закон за филмот“.

Член 2

Членот 2 се менува и гласи:

„Организациите за прикажување на филмови се должни да прикажуваат определен број домашни филмови и да даваат определен број претстави на тие филмови.

Бројот на домашните филмови што организацијата за прикажување на филмови е должна, во смисла на ставот 1 од овој член, да го прикаже во текот на годината не може да биде помал од 10% од вкупниот број на домашни и странски играни филмови што го прикажала во претходната година, а бројот на претставите на домашни филмови не може да биде помал од 15% од вкупниот број на претставите што ги одржала во претходната година.

Ако организацијата за прикажување на филмови не ја изврши обврската пропишана во ст. 2 и 3 на овој член, таа е должна да плати надоместок. Надоместокот се определува во паушален износ за секоја неодржана претстава на домашен филм, зависно од годишниот промет на организацијата.

Се овластува сојузниот секретар за просвета и култура да донесува, во рамките на одредбите од овој член, а по прибавено мислење од заинтересираните работни организации односно нивни здруженија и други организации, поблиски прописи за бројот на филмовите и бројот на претставите на до-

машни филмови што организациите за прикажување на филмови се должни да ги прикажат, за височината на надоместоците за неизвршените обврски за прикажување на тие филмови и за начинот на утврдувањето на тој надоместок.

Надоместоците наплатени во смисла на овој член претставуваат приход на републиката и служат за унапредување на производството и прикажувањето на филмови.“

Член 3

Во членот 4 став 2 зборовите: „Секретаријатот на Сојузниот извршен совет“ се заменуваат со зборовите: „Сојузниот секретар“.

Член 4

Во членот 5 зборовите: „за стопанските организации“ се бришат, а на крајот точката се заменуваат со запирка и се додаваат зборовите: „кои учествуваат во управувањето со работите од посебен општествен интерес определени со овој закон.“

Член 5

Во членот 6 ставот 3 се брише.

Во ставот 5 зборот: „правила“ се заменува со зборот: „статут“.

Во ставот 6 зборот: „правилата“ се заменуваат со зборот: „статутот“.

Во ставот 7 зборовите: „ст. 2 и 3“ се заменуваат со зборовите: „ставот 2“.

Ставот 8 се менува и гласи:

„Арбитражната комисија ја сочинуваат по двајца претставници што ќе ги определат работничкиот совет и филмскиот совет и претседател кого го определуваат спогодбено тие совети. Ако работничкиот и филмскиот совет не се спогодат за тоа претседателот на арбитражната комисија го определува републичкиот орган за работите на културата.“

Член 6

Во членот 7 став 3 зборот: „правила“ се заменува со зборот: „статут“, а во ставот 4 зборот: „правилата“ со зборот: „статутот“.

Во членот 8 ст. 4 и 5 зборот: „правилата“ се заменува со зборот: „статутот“.

Член 7

Во членот 9 зборовите: „советот на општинскиот народен одбор надлежен за работите на културата заради конечна одлука“ се заменуваат со зборовите: „арбитражната комисија“.

Се додава нов став 2, кој гласи:

„Одредбите од членот 6 став 8 согласно се применуваат во случај на спор од ставот 1 на овој член. Ако работничкиот совет на претпријатието и советот за избор на филмови односно советот за програма не се согласат за избор на претседател на арбитражната комисија, претседателот го определува надлежниот општински орган.“

Член 8

Во членот 10 став 1 зборовите: „републичкиот совет надлежен за работите на културата“ се заменуваат со зборовите: „надлежниот републички орган“, а зборовите: „советот на општинскиот народен одбор надлежен за работите на културата“ се заменуваат со зборовите: „општинското собрание“.

Ставот 2 се менува и гласи:

„Членовите на советот се именуваат од редовите на граѓани претставници на општествената заедница. Во советот влегуваат определен број членови што ќе ги избере работната заедница од својата средина.“

Во ставот 4 зборовите: „работниот колектив“ се заменуваат со зборовите: „работната заедница“, а зборот: „правилата“ — со зборот: „статутот“.

Член 9

Во членот 12 став 2 зборот: „општествените“ се заменуваат со зборот: „другите“.

Член 10

Членот 13 се менува и гласи:

„Сојузната комисија за преглед на филмови (во понатамошниот текст: Комисијата) има најмалку 25 членови.

Претседателот и членовите на Комисијата ги именува сојузниот секретар за просвета и култура од редовите на културните и други јавни работници и од претставници на соодветните државни органи и заинтересираните работни и други организации.

Претседателот и членовите на Комисијата се именуваат на две години.

Секоја година се разрешува од должност една половина од членовите на Комисијата и на нивното место се именуваат нови членови.“

Член 11

По членот 13 се додаваат три нови члена, кои гласат:

„Член 13а

За давање одобрение за јавно прикажување на филм Комисијата решава во совет составен од пет до седум членови на Комисијата.

Советот на Комисијата одлучува со мнозинство на гласовите на своите членови.

Ако советот на Комисијата не го одобри јавното прикажување на филм, може во рок од 15 дена од денот на приемот на решението да ѝ се поднесе приговор на Комисијата.

За приговорот решава Комисијата.

Комисијата е должна да донесе решение во рок од 30 дена од денот на приемот на приговорот.

Комисијата и советот на Комисијата се должни писмено да ги образложат своите решенија.

Член 13б

Комисијата полноважно решава во седници на кои присуствуваат најмалку две третини од нејзините членови.

Комисијата ги донесува своите заклучоци со мнозинство на гласовите на присутните членови.

Член 13в

За вршење стручни, технички и административни работи Комисијата има потребен број работници.“

Член 12

Во членот 17 став 1 по зборот: „увоз“ се додаваат зборовите: „или промет“.

Член 13

Во членот 18 став 3 зборовите: „Секретаријатот на Сојузниот извршен совет“ се заменуваат со зборовите: „сојузниот секретар“, а зборот: „општествени“ — со зборот: „други“.

Член 14

Во членот 19 став 3 зборовите: „Советот на филмската индустрија“ се заменуваат со зборовите: „Советот за кинематографија на Сојузната стопанска комора“.

Член 15

Во членот 21 ст. 1 и 3 се бришат.

Член 16

По членот 23 се додава нов член 23а, кој гласи:

„Член 23а

Југословенската кинотека не пресметува и не плаќа интерес на деловниот фонд, придонес од доходот, придонес од прометот на филмови и придонес од надоместоците за изнајмени увезени филмови.“

Член 17

Во членот 24 ст. 1 и 2 зборот: „стопанската“ се заменува со зборовите: „работната или друга“.

Во членот 25 ст. 1, 2 и 3 зборот: „стопанската“ се заменува со зборовите: „работната или друга“.

Во членот 28 став 1 зборовите: „сојузниот Државен секретаријат“ се заменуваат со зборовите: „сојузниот секретар“, а зборовите: „Секретаријатот на Сојузниот извршен совет“ — со зборовите: „сојузниот секретар“.

Член 18

Членот 29 се брише.

Член 19

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат:

1) Одлуката за заедничко производство (копродукција) на филм („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/57);

2) Одлуката за аматерското снимање на филмови („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/57);

3) Одлуката за условите под кои задружните и стопанските организации можат да се занимаваат со прикажување на филмови за комерцијални цели („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/57);

4) Наредбата за условите под кои установите и општествените организации можат да прикажуваат филмови и за лица што не се нивни работници и службеници односно членови („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/57);

5) Уредбата за Сојузната комисија за преглед на филмови („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/62);

6) Уредбата за Советот за филм („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 3/58 и 12/59); и

7) Уредбата за ангажирањето и наградувањето на лицата што учествуваат во снимање и изработка на филмови („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/52).

Одлуката за прикажување на домашни филмови („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/57 и 24/59) и Наредбата за бројот на домашните филмови што треба да се прикажат во текот на годината односно за бројот на претставите на кои домашни филмови треба да се прикажат во текот на годината („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 47/62) остануваат во важност до донесувањето на прописите од членот 2 на овој закон, а Одлуката за давање одобренија на странски производители за снимање на филмови на територијата на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/57) — до донесувањето на прописите од членот 28 став 1 на овој закон.

Член 20

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

191.

Врз основа на членот 175 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 16 февруари 1965 година, а на седницата на Просветно-културниот собор од 5 март 1965 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКАТА НА ОПРЕМА ЗА III ЕТАПА НА ИЗГРАДБАТА НА ОСНОВНАТА МРЕЖА НА ТЕЛЕВИЗИСКИ ПРЕДАВАТЕЛИ И ТЕЛЕВИЗИСКИ ВРСКИ ВО ЈУГОСЛАВИЈА

1. Во Одлуката за начинот и условите за финансирање набавката на опрема за III етапа на изградбата на основната мрежа на телевизиски предаватели и телевизиски врски во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/63) во точката 3 став 1 по зборот: „добавувачи“ се додава зборот: „првенствено“.

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„По исклучок од Одредбата на ставот 1 од оваа точка, Југословенската инвестициона банка може во оправдани случаи да дава согласност и на договори за увоз на опрема со пократок рок за исплата.“

Во досегашниот став 2, кој станува став 3, зборовите „ставот 1“ се заменуваат со зборовите: „ст. 1 и 2“.

2. Точката 4 се менува и гласи:

„Заради обезбедување средства за полагање динарската противвредност, во смисла на членот 14 од Уредбата за кредитните работи со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/61 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/63), за опремата што се увезува со користење на странски кредит според оваа одлука, Југословенската инвестициона банка ќе им одобри на радио-станиците и на радио-телевизиските станици динарската противвредност, намалена за авансот и меѓуплаќањата, да можат да ја полагаат и по извршениот увоз на опрема, а најдоцна на триесет дена пред стасаноста на отплатите на странските кредити.“

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Сојузна скупштина

АС бр. 228
8 март 1965 година
Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

Претседател
на Просветно-културниот совет,
Никола Секулиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот совет,
Мијалко Тодоровиќ, с. р.

192.

Врз основа на членот 178 алинеја 3 и членот 236 став 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на предлог од Сојузниот извршен совет, Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот совет од 12 март 1965 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОЈУЗНИ СЕКРЕТАРИ И ДРУГИ СОЈУЗНИ ФУНКЦИОНЕРИ

1. Се разрешуваат од должноста на сојузен секретар:

Филип Бајковиќ, сојузен секретар за индустрија,
Марин Цетиниќ, сојузен секретар за сообраќај и врски,
Драгутин Косовац, сојузен секретар за трговија,
Воин Лукиќ, сојузен секретар за внатрешни работи,
Мома Марковиќ, сојузен секретар за здравство и социјална политика,
Зоран Полиќ, сојузен секретар за буџет и организација на управата,
Арнолд Рајх, сојузен секретар за правосудство,
Вилко Винтерхалтер, сојузен секретар за информации,
Трајче Грујоски, сојузен секретар за законодавство и организација,
Хакија Поздерац, сојузен секретар за општи стопански работи.

2. Се разрешуваат од должноста:

Милка Куфрин, претседател на Сојузниот комитет за туризам,
Никола Минчев, генерален директор на Сојузниот завод за стопанско планирање.

3. Се разрешуваат од должноста на заменик сојузен секретар:

Едо Брајник, заменик сојузен секретар за внатрешни работи,
Винко Хафнер, заменик сојузен секретар за индустрија.

4. На функционерите што со оваа одлука се разрешуваат им престанува функцијата на денот на влегувањето во сила на Законот за сојузните органи на управата.

Сојузна скупштина

АС бр. 359
12 март 1965 година
Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

Претседател
на Сојузниот совет,
Мијалко Тодоровиќ, с. р.

193.

Врз основа на членот 178 алинеја 3 и членот 236 став 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на предлог од Сојузниот извршен совет, Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот совет од 12 март 1965 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОЈУЗНИ СЕКРЕТАРИ И ДРУГИ СОЈУЗНИ ФУНКЦИОНЕРИ

1. Се именуваат за сојузни секретари:

Хакија Поздерац, досегашен сојузен секретар — за сојузен секретар за индустрија и трговија,
Милијан Неоричиќ, досегашен претседател на Собранието на град Белград — за сојузен секретар за сообраќај и врски,

Милан Мишковиќ, досегашен член на Извршниот совет на СР Хрватска — за сојузен секретар за внатрешни работи,

Милорад Зориќ, досегашен директор на Сојузниот завод за социјално осигурување — за сојузен секретар за правосудство.

Драгутин Косовац, досегашен сојузен секретар — за сојузен секретар за здравство и социјална политика,

инж. Густав Влахов, досегашен амбасадор во Државниот секретаријат за надворешни работи — за сојузен секретар за информации.

2. Се именуваат:

др Јоже Брилеј, член на Сојузниот извршен совет — за претседател на Сојузниот комитет за туризам,

др Рикард Штајнер, досегашен директор на Заводот за стопанско планирање на СР Хрватска — за генерален директор на Сојузниот завод за стопанско планирање.

3. Се именуваат за заменици сојузни секретари:

Винко Хафнер, досегашен заменик сојузен секретар за индустрија — за заменик сојузен секретар за индустрија и трговија,

Владимир Цериќ, досегашен државен потсекретар во Сојузниот секретаријат за финансии — за заменик сојузен секретар за финансии,

инж. Душан Илиевиќ, досегашен секретар за земјоделство и шумарство на АП Војводина — за заменик сојузен секретар за земјоделство и шумарство,

Мирјана Крстиќ, досегашен државен потсекретар во Сојузниот секретаријат за просвета и култура — за заменик сојузен секретар за образование и култура.

др Никола Георгиевски, досегашен републички секретар за здравство и социјална политика на СР Македонија — за заменик сојузен секретар за здравство и социјална политика,

Милисав Лукиќ, досегашен републички секретар за внатрешни работи на СР Србија — за заменик сојузен секретар за внатрешни работи,

Иво Сењановиќ, досегашен член на Извршниот совет на СР Хрватска — за заменик сојузен секретар за сообраќај и врски.

4 Функционерите што со оваа одлука се имевнуваат стапуваат на должност на денот на влегувањето во сила на Законот за сојузните органи на управата.

Сојузна скупштина

АС бр. 361

12 март 1965 година

Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,

Мијалко Тодоровиќ, с. р.

194.

Врз основа на членот 12 став 1 во врска со членот 23 став 1 точка 4 и со членот 152 од Законот за изборот на сојузните пратеници, а бидејќи во Организационо-политичкиот собор на Сојузната скупштина е упразнето пратеничко место во изборната единица 106 — Титово Ужице, донесувам

О Д Л У К А

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА ОРГАНИЗАЦИОНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА

1. Се распишуваат дополнителни избори за избор на сојузен пратеник за Организационо-политичкиот собор на Сојузната скупштина во Изборната единица 106 — Титово Ужице.

2. Дополнителните избори ќе се одржат на 7

мај 1965 година.

Бр. 010-554/1

13 март 1965 година

Белград

Претседател
на Сојузната Скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

195.

Врз основа на членот 41 став 3 од Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/64) и членот 214 став 2 од Законот за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/62), сојузниот секретар за финансии пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ

I. Основни одредби

Член 1

Обврзник на придонесот од личниот доход од работен однос (во понатамошниот текст: придонесот од работен однос) и на основните придонеси за социјално осигурување, како и на другите придонеси за социјално осигурување што се плаќаат од личниот доход, е работник што ќе оствари личен доход со работа кај државни органи, работни и други организации и приватни работодавци, како и лице чие примање се издначува со личниот доход

од работен однос, ако со закон или прописи донесени врз основа на закон не е пропишано поинаку.

Исплатителот на личниот доход е должен придонесите од личниот доход да ги пресмета и да ги запре од личниот доход на одделен работник и да ги уплати кај Службата на општественото книговодство на начинот пропишан со закон, со прописи донесени врз основа на закон и со овој правилник.

Член 2

Како личен доход од кој се пресметува и се плаќа придонесот од работен однос, во смисла на членот 40 од Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните (во понатамошниот текст: Основниот закон) и од Одлуката за паричните примања кои се сметаат како личен доход од кој се плаќа придонес од работен однос и за паричните примања кои претставуваат надоместок на фактичните трошоци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/64), се подразбира секое парично примање на работникот остварено со работа кај државни органи, работни и други организации и приватни работодавци и секое парично примање што е издначено со личниот доход од работен однос, без оглед на товар на кои средства се исплатува личниот доход од работен однос.

Како личен доход од кој се пресметуваат и се плаќаат основни придонеси за социјално осигурување се подразбира личниот доход од кој, според Одлуката за личниот доход кој служи за утврдување на пензискиот основ и плаќање на придонесот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/65) и другите прописи со кои се утврдува основицата за плаќање на придонесот за социјално осигурување, се пресметуваат и се плаќаат придонесите за социјално осигурување, придонесот за додаток на деца и придонесот за запослување работници.

Како остварен личен доход од работен однос се подразбира личниот доход од ст. 1 и 2 на овој член, кој на работникот му е исплатен или е ставен во депозит во негова корист, ако од која и да било причина не му е извршена исплата во рокот во кој таа им е извршена на други работници.

Член 3

Како исплатител на личниот доход од работен однос, во смисла на членот 1 став 2 на овој правилник, се подразбираат државните органи, работните и други организации и приватните работодавци, кои исплатуваат лични доходи од работен однос.

Член 4

Одредбите од овој правилник во поглед на пресметувањето и уплатувањето на придонесот од личниот доход се однесуваат на исплатителите на личните доходи од работен однос и паричните примања издначени со лични доходи од работен однос во смисла на членот 150 ст. 2 и 3 од Основниот закон и членот 145 точ. 1, 2, 3 и 5 од Законот за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување (во понатамошниот текст: Законот).

Одредбите од овој правилник во поглед на пресметувањето и плаќањето на придонесот од личниот доход се однесуваат и на примателите на лични доходи од работен однос и парични примања издначени со личните доходи од работен однос, ако тие се должни самите да ги пресметуваат и да ги плаќаат придонесите од тие лични доходи (чл. 46 и 49 на Основниот закон и член 145 точка 4 на Законот).

Член 5

Како придонеси од личниот доход, во смисла на овој правилник, се подразбираат:

- 1) придонесот од работен однос;
- 2) основните придонеси за социјално осигурување.

Како придонес од работен однос се подразбираат:

- 1) сојузниот придонес од личниот доход од работен однос;

2) републичкиот придонес од личниот доход од работен однос;

3) општинскиот придонес од личниот доход од работен однос.

Како основни придонеси за социјално осигурување се подразбираат:

1) основниот придонес за здравствено осигурување;

2) основниот придонес за инвалидско осигурување;

3) основниот придонес за пензиско осигурување;

4) придонесот за додаток на деца;

5) придонесот за запослување работници.

Член 6

Покрај придонесите од членот 5 на овој правилник се пресметуваат и се плаќаат, во смисла на Законот за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување, и следните придонеси за социјално осигурување:

1) додаен придонес за здравствено осигурување (чл. 91 до 93 на Законот);

2) додаен придонес за инвалидско осигурување (чл. 91 до 93 на Законот);

3) посебен придонес за користење здравствена заштита во странство (член 147 став 2 на Законот);

4) придонес за социјално осигурување определен со републички прописи (член 149 на Законот);

5) придонес за социјално осигурување за случај на несреќа при работата и заболување од професионална болест (член 20 став 1 на Законот за здравственото осигурување);

6) вонреден придонес за здравствено осигурување (чл. 108 до 111 на Законот);

7) посебен придонес за додаток на деца (член 206 на Законот).

Член 7

Од личниот доход на одделен работник се пресметуваат и се плаќаат придонесот од работен однос (член 5 став 2) и основните придонеси за социјално осигурување (член 5 став 3), како и други придонеси за социјално осигурување што се плаќаат од личниот доход ако се пропишани.

Придонесот од работен однос се пресметува по збирната стопа која важи на територијата на општината на која е седиштето на исплатителот на личниот доход, односно седиштето на деловната или погонската единица во која е остварен личниот доход (член 23 на Основниот закон), а се распоредува на одделни општествено-политички заедници на кои тој придонес им припаѓа според учеството на стопите на сојузниот, републичкиот и општинскиот придонес од личниот доход од работен однос во збирната стопа на придонесите од работен однос која важи на територијата на општината на која е живеалиштето на работникот.

II. Утврдување на основицата за пресметување на придонесите од личниот доход

Член 8

Основицата за пресметување и плаќање на придонесот од работен однос ја сочинуваат паричните примања од членот 2 став 1 на овој правилник.

Основицата за пресметување и плаќање на основните придонеси за социјално осигурување ја сочинуваат личните доходи од членот 2 став 2 на овој правилник.

Член 9

Од личниот доход на одделен работник се пресметуваат и се плаќаат придонесите, и тоа:

1) придонесот од работен однос (член 5 став 2) — со примена на збирната стопа на тој придонес добиена со собирање на стопите на сојузниот, републичкиот и општинскиот придонес од личниот доход од работен однос;

2) основните придонеси за социјално осигурување (член 5 став 3) — со примена на збирната стопа на тој придонес добиена со собирање на стопите што се пропишани за секој од основните придонеси за социјално осигурување.

Член 10

За работниците запослени кај приватни работодавци, придонесот од работен однос и основните придонеси за социјално осигурување се пресметуваат од износот на личниот доход намален за износот на основните придонеси за социјално осигурување по формулата:

1) збирната стопа на придонесот од работен однос =

стоите на придонесот од работен однос $\times 100$

= $\frac{100}{\text{стоите на основните придонеси за социјално осигурување}}$

2) збирната стопа на основните придонеси за социјално осигурување =

стоите на основните придонеси за социјално осигурување $\times 100$

= $\frac{100}{\text{стоите на основните придонеси за социјално осигурување}}$

Основните придонеси за социјално осигурување од ставот 1 на овој член приватниот работодавец ги плаќа од своите средства (член 90 став 2 на Законот).

Член 11

Од личниот доход на југословенски државјани запослени кај југословенски претставништва или организации во странство (член 45 од Основниот закон и член 12 став 3 од Законот за здравственото осигурување), се пресметуваат и се плаќаат придонесите од личниот доход од членот 9 на овој правилник, и тоа од износот на личниот доход што тие југословенски државјани би го имале на соодветното работно место во Југославија односно на работното место на кое биле распоредени пред одењето на работа во странство, пресметан за секоја календарска година според движењето на просечниот личен доход во изминатата година во работната организација кај која тие лица се во работен однос.

Ако во странска земја во која е запослен југословенски државјанин од личниот доход од ставот 1 на овој член се плаќа придонес или данок, од тој личен доход нема да се пресметува ниту да се плаќа придонес од работен однос туку само придонесите за социјално осигурување (член 45 став 1 на Основниот закон).

Член 12

На разликата помеѓу личниот доход на југословенските државјани од членот 11 став 1 на овој правилник, остварен во странство (пресметан според единствениот пресметковен курс) и личниот доход кој тие југословенски државјани би го имале да се на работа во Југославија, се пресметува и се плаќа само посебниот придонес за користење здравствена заштита во странство, пропишан со Одлуката за височината на посебниот придонес за користење здравствена заштита во странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/62).

Ако на југословенски државјанин запослен во странство му е определен личен доход во странска валута, т.е. ако од тој износ се запираат и се назначуваат во земјата придонеси од личниот доход што југословенскиот државјанин би ги имал ако би бил на работа во Југославија, разлика на личниот доход на кој се плаќа посебниот придонес од ставот 1 на овој член е износот добиен помеѓу личниот доход кој југословенскиот државјанин го прима во странство (пресметан според единствениот пресметковен курс) и личниот доход што тој би го имал да е на работа во Југославија.

Ако југословенски државјанин запослен во странство плаќа придонес или данок па поради тоа не плаќа придонес од работен однос во смисла на членот 11 став 2 на овој правилник, разлика на која се пресметува и се плаќа посебниот придонес за користење здравствена заштита во странство е износот помеѓу нето примањата во странство (пресметан според единствениот пресметковен курс) и

нето примањата што југословенскиот државјанин би ги имал да е на работа во Југославија.

Член 13

Од личниот доход на југословенски државјани запослени во странство кај странски организации или поединци што се осигурени според југословенските прописи за социјалното осигурување (член 147 став 1 точка 1 на Законот), се пресметуваат и се плаќаат основните придонеси за социјално осигурување и посебниот придонес за користење здравствена заштита во странство.

Лицата од ставот 1 на овој член пресметуваат и плаќаат основни придонеси за социјално осигурување за оние гранки на осигурувањето за кои се осигурени во смисла на членот 14 став 1 од Законот за здравственото осигурување, членот 21 став 2 од Основниот закон за пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/64) и членот 18 став 2 од Основниот закон за инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/65), според основницата што ја утврдува собранието на Југословенската заедница на социјалното осигурување (точка 15 од Одлуката за личниот доход кој служи за утврдување на пензискиот основ и плаќање на придонесот).

Член 14

На разликата помеѓу личниот доход на југословенските државјани од членот 13 став 1 на овој правилник (пресметан според единствениот пресметковен курс) и износот на личниот доход кој служи како основа за пресметување и плаќање на основните придонеси за социјално осигурување според членот 13 став 2 на овој правилник, се пресметува и се плаќа само посебен придонес за користење здравствена заштита во странство.

Лицата од ставот 1 на овој член на кои здравственото осигурување им е обезбедено од странскиот носител на осигурување не плаќаат посебен придонес за користење здравствена заштита во странство, а основен придонес за здравствено осигурување плаќаат само за осигурување на членовите на потесното семејство што престојуваат во Југославија (член 14 став 2 од Законот за здравственото осигурување).

Член 15

Лицата запослени на територијата на Југославија кај дипломатски односно конзуларни претставништва или кај странски и меѓународни организации или кај претставници или службеници на тие претставништва односно организации, доколку се обврзници на придонесот, сами го пресметуваат и го плаќаат придонесот од личниот доход од членот 9 на овој правилник (чл. 46 и 49 на Основниот закон, член 47 став 1 точка 2 на Законот и член 19 став 1 точка 4 од Законот за здравственото осигурување).

Член 16

На наградите на учениците на стручни училишта со практична обука, на студенти за време на практична работа во работни организации и на учениците во стопанството, како и на наградите за работа на лица за време на рехабилитација, не се плаќа придонес од работен однос туку само придонесот за социјално осигурување според републичките прописи донесени врз основа на членот 149 од Законот.

Член 17

Од личниот доход на работниците кои, според републички закон или одлука на општинското собрание донесена врз основа на републички закон, се ослободени од плаќање на придонесот од работен однос (член 17 на Основниот закон) не се пресметува и не се плаќа придонес од работен однос.

Член 18

Ако е за плаќање на придонесот од работен однос и основните придонеси за социјално осигурување или само на еден од нив пропишано плаќање на придонесот според паушални основици (член

43 на Основниот закон и член 214 став 3 на Законот), придонесите се пресметуваат со примена на збирната стопа од членот 9 на овој правилник врз паушалните основици.

Член 19

Вонредниот придонес за здравствено осигурување од личниот доход на работниците за кои плаќањето на придонесот од работен однос и на основните придонеси за социјално осигурување или само на еден од нив е пропишано според паушални основици, се пресметува со примена на пропишаната стопа на тој придонес врз паушалните основици намалена со износот на придонесот од работен однос и основните придонеси за социјално осигурување (член 111 на Законот).

Вонредниот придонес за здравствено осигурување од личниот доход на работниците за кои плаќањето на придонесот од работен однос и на основните придонеси за социјално осигурување или само на еден од нив е пропишано во паушални износи, се пресметува со примена на стопата на тој придонес врз износот на исплатениот личен доход намален со паушалните износи на придонесот од работен однос и на основните придонеси за социјално осигурување.

III. Рокови, место и начин на плаќањето на придонесите

Член 20

Ако исплатителот на личниот доход им исплатува на работниците во текот на месецот аконтации на личните доходи, тој може од вкупниот износ на тие аконтации да ги пресмета придонесите од личниот доход со примена на стопите пресметани за примена врз нето примањата на работниците (член 29), со тоа што е должен во месечната пресметка на личниот доход на секој одделен работник да го искаже вкупниот износ на исплатениот личен доход и износите на придонесите што се плаќаат од личниот доход на одделен работник за месецот за кој се врши пресметката.

Член 21

Секој исплатител на личен доход кој своето финансиско работење го води преку Службата на општествено книговодство (што кај Службата на општественото книговодство има жиро-сметка или текушта сметка или своето финансиско работење го врши по сметковна книшка), е должен пресметаните придонеси од личниот доход да ги уплати истиот ден кога кај Службата на општественото книговодство ги подига средствата за исплата на личните доходи и аконтациите на личните доходи (член 150 став 2 на Основниот закон и член 152 став 2 точка 1 на Законот).

Исплатителот на личен доход кој своето финансиско работење не го води преку Службата на општественото книговодство, е должен пресметаниот придонес од работен однос да го уплати во смисла на ставот 1 од овој член во рок од седум дена од денот на исплатата на личните доходи (член 150 став 3 на Основниот закон), а придонесите за социјално осигурување — на начинот и во роковите определени во членот 152 став 2 точ. 2 и 3 на Законот.

Член 22

Ако примателите на лични доходи од работен однос се должни самите да ги пресметуваат и да ги уплатуваат придонесите од личните доходи, тие ќе го уплатуваат придонесот од работен однос во рок од седум дена од денот на примањето на личниот доход (член 49 на Основниот закон) а придонесите за социјално осигурување — првиот ден во месецот (член 152 став 2 точка 3 на Законот), и тоа придонесот од работен однос кај Службата на општественото книговодство во општината на чија територија е живеалиштето на примателот на личниот доход, а придонесите за социјално осигурување кај Службата на општественото книговодство на

подрачјето на комуналната заедница на социјалното осигурување на кое се наоѓа седиштето на исплатителот на личниот доход.

Член 23

Придонесот од работен однос и припаѓа на општествено-политичката заедница на чија територија е живеалиштето на работникот од чиј личен доход се плаќа тој придонес (член 23 на Основниот закон).

Како живеалиште од ставот 1 на овој член се смета местото кое како такво се подразбира според одредбите од членот 23 ст. 2 и 3 на Основниот закон.

Придонесот од работен однос, пресметан според збирната стопа од членот 9 точка 1 на овој правилник, исплатителот на личниот доход го уплатува кај Службата на општественото книговодство која се наоѓа на онаа територија на општината на која е неговото седиште. На грбот од уплатницата или на посебен прилог исплатителот на личниот доход ќе ги наведе општините на чии територии се наоѓаат живеалиштата на работниците и износите на придонесот од работен однос пресметани од личните доходи на тие работници.

Службата на општественото книговодство од ставот 3 на овој член ги дозначува уплатените износи на придонесот од работен однос на збирната сметка на тој придонес кај Службата на општественото книговодство во општината означена на грбот од уплатницата, во роковите предвидени во точката 37 од Наредбата за уплатата на приходите на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/64).

Службата на општественото книговодство на територијата на општината на која е живеалиштето на работникот, ги распоредува уплатените износи на придонесот од работен однос на сметките на одделни општествено-политички заедници на кои им припаѓа тој придонес, на начинот предвиден во членот 7 став 2 на овој правилник и во роковите предвидени во точката 37 од Наредбата за уплатата на приходите на општествено-политичките заедници.

Член 24

Од личните доходи исплатени на југословенски државјани запослени во странство (член 11) се плаќаат придонесите од работен однос кај Службата на општественото книговодство во општината на чија територија се наоѓало живеалиштето на југословенскиот државјанин пред неговото заминување на работа во странство (член 51 на Основниот закон).

Член 25

Придонесите за социјално осигурување се уплатуваат кај Службата на општественото книговодство на подрачјето на комуналната заедница на социјалното осигурување на кое се врши дејноста од која произлегува обврската за плаќање на тие придонеси, и тоа на збирната сметка на придонесите за социјално осигурување на таа комунална заедница.

Ако свои работници упати да вршат работи од привремен карактер на подрачје од друга комунална заедница на социјалното осигурување (монтажни работи и сл.), исплатителот на личниот доход ги исплатува придонесите за социјално осигурување од личниот доход на тие работници и понатаму на збирната сметка на придонесите на онаа комунална заедница на социјалното осигурување кај која тие работници се веќе осигурени.

При уплатувањето на придонесите за социјално осигурување, исплатителите на личниот доход имаат право да го задржат делот од придонесот за здравствено осигурување што комуналните заедници на социјалното осигурување им го отстапуваат на име надоместок на трошоците околу извршувањето на определените обврски според чл. 122 до 126 на Законот.

Член 26

Основните придонеси за пензиско и за инвалидско осигурување и придонесот за запослување работници од личниот доход на воените осигуреници

(активни подофицери, офицери и воени службеници), пресметани по стопата која се добива со собирање на посебните стопи на тие придонеси, се уплатуваат во корист на фондовите на социјалното осигурување.

Придонесите за здравствено осигурување од личниот доход на воените осигуреници се уплатуваат на посебна сметка на Државниот секретаријат за народна одбрана, според посебните прописи што ги донесува тој Секретаријат во смисла на членот 121 на Законот. Придонесот за додатокот на деца, пресметан за воени осигуреници, се уплатува на посебна сметка на Државниот секретаријат за народна одбрана во смисла на членот 212 став 1 на Законот.

Член 27

Придонесите од личните доходи на југословенските државјани од членот 13 на овој правилник се плаќаат во корист на комуналната заедница на социјалното осигурување во онаа валута во која се примаат личните доходи, и тоа преку најблискиот кореспондент на Народната банка на Југославија во односната земја, или на начин што ќе го определи Народната банка на Југославија ако во односната земја не постои кореспондент на домашните банки.

Придонесот од личниот доход на југословенски државјани запослени во домаќинства на југословенски државјани во странство, го пресметува и го уплатува исплатителот на личниот доход во онаа валута во која тој го прима личниот доход, и тоа на начинот пропишан во ставот 1 на овој член.

Ако на југословенските државјани од членот 13 на овој правилник што личните доходи во странство ги примаат во странска валута им се исплатуваат, врз основа на договорот склучен помеѓу домашната организација и странската земја односно организација, определени износи во динари, посебниот придонес за користење здравствената заштита во странство тие лица го плаќаат во валутата во која ги примаат личните доходи во странство а другите придонеси за социјално осигурување — во динари.

Член 28

Исплатителот на личниот доход при уплатувањето на придонесите за социјално осигурување е должен на грбот од уплатницата да ги искаже износите на одделни придонеси според следната спецификација:

1) основен придонес за социјално осигурување	Дин.
помалку отстапениот дел на придонесот за здравствено осигурување, и тоа:	„
а) за надоместок на личниот доход	Дин.
б) за трошоците на здравствената заштита	„
2) додаен придонес за здравствено осигурување	_____
3) додаен придонес за инвалидско осигурување	_____
4) придонес за социјално осигурување за учениците во стопанството	_____
5) ванреден придонес за здравствено осигурување	_____
Вкупно уплатено	Дин. _____
Забелешка: Личните доходи од кои се пресметани придонесите под 1 до 3 изнесуваат вкупно дин. _____	

Исплатителот на личниот доход е должен придонесите за социјално осигурување што не се наведени во спецификацијата од ставот 1 на овој член да ги уплатува со посебна уплатница.

Разликата на основните придонеси за социјално осигурување по стопа до 2,5% ќе се искажува посебно во спецификацијата од ставот 1 на овој член, додека не се пропишат стопите на основните придонеси за социјално осигурување што ќе ја содржат и оваа разлика.

IV. Преодни и завршни одредби

Член 29

Исплатителите кои, по исклучок, до преминувањето на утврдување на личните доходи по системот на доход, личните доходи ги пресметуваат и ги исплатуваат во нето износи, можат придонесот од работен однос и основните придонеси за социјално осигурување да ги пресметуваат и да ги плаќаат по стопите пресметани за примена врз нето примањата, со примена на кои се добиваат износите на придонесите што би се добиле со примена на стопите врз износот на личниот доход.

Член 30

Основниот придонос за здравствено осигурување, придонесот за додаток на деца и придонесот за запослување работници, додека со закон не се определат нови основици за пресметување на тие придонеси, ќе се пресметуваат според определени стопи од износите на личните доходи на работниците и од други основици пропишани за пресметување на придонесите, согласно со одредбата на членот 214 став 1 на Законот.

Разликата на основните придонеси за социјално осигурување по стопа до 2,5%, додека не се пропишат нови стопи на основните придонеси за социјално осигурување, се пресметува и се плаќа на начинот утврден за 1964 година согласно со членот 1 од Законот за привремено продолжување на важењето на стопите на придонесот за социјално осигурување определени за 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/65).

Член 31

Од паричните примања остварени во привремен работен однос, до денот на почетокот на применувањето на новите прописи за работните односи, придонесот од работен однос се пресметува и се плаќа со примена на збирната стопа на тој придонес од членот 9 став 1 на овој правилник.

На паричните примања од ставот 1 на овој член исплатителот на личниот доход пресметува и плаќа придонес за социјално осигурување за случај на несреќа при работата и заболување од професионална болест според републичките прописи донесени во смисла на членот 149 на Законот.

Член 32

Придонесот од работен однос и придонесите за социјално осигурување, за додаток на деца и за запослување работници се пресметуваат и се плаќаат по стопите што важат на денот на исплатата на личниот доход.

Член 33

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-3-2972/1
5 март 1965 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Киро Глигоров, с. р.

196.

Врз основа на точ. 1 и 2 од Одлуката за овластување определени сојузни органи да ја утврдат Номенклатурата на стопанските и нестопанските дејности („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/61), во согласност со сојузниот секретар за финансии и со сојузниот секретар за труд, сојузниот секретар за општи стопански работи пропишува

П Р А В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕН ИМОТ СПОРЕД НИВНИТЕ ДЕЈНОСТИ

Член 1

Во Правилникот за распоредување на корисниците на општествен имот според нивните дејности („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/62 и 12/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/64 и 50/64) членот 2 се менува и гласи:

„Корисникот на општествен имот кој врши повеќе различни дејности за кои е пропишано различно плаќање на општествени обврски, ги извршува обврските пропишани за одделни дејности без оглед на дејноста во која е распореден според Номенклатурата тој, ако со важечките прописи не е определено поинаку.“

Член 2

Во членот 3 став 5 втората реченица се брише.

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“

Бр. 02-82
5 март 1965 година
Белград

Сојузен секретар
за општи стопански работи,
Хакија Поздерац, с. р.

197.

Врз основа на членот 35 став 2 од Законот за кредитните и други банкарски работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/61 и 53/62), во врска со членот 2 точка 6 алинеја 7 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/62), во согласност со Сојузниот извршен совет, сојузниот секретар за финансии издава

Н А Р Е Д Б А

ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА ПОГОДБА ВО 1965 ГОДИНА ОД СТРАНА НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА БАНКА ЗА ВЛОЖУВАЊА ВО ОСНОВНИ И ТРАЈНИ ОБРТНИ СРЕДСТВА

1. Југословенската земјоделска банка може во 1965 година од средствата на својот кредитен фонд, од расположивите девизни средства и други средства кои според важечките прописи можат да се користат за инвестиции, да дава по пат на непосредна погодба кредити за вложувања во основни и трајни обртни средства, и тоа првенствено: за зголемување обработливи површини на работните организации; за набавка на земјоделска опрема особено за комплетирање линии за поделско производство; за изградба на капацитети за производство на месо, млеко и храна за добиток, и за производство заради зголемување на извозот.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2-2045/1
18 февруари 1965 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Киро Глигоров, с. р.

198.

Врз основа на членот 47 став 1 од Уредбата за девизното работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 2/61 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/63), во согласност со сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар за надворешна трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА ДЕВИЗИТЕ ЗА ПЛАЌАЊАТА ВО ВРСКА СО ИЗВОЗОТ И ЗА ДРУГИ ПЛАЌАЊА ВО СТРАНСТВО

1. Во Наредбата за утврдување на износот на девизите за плаќањата во врска со извозот и за други плаќања во странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 1/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/63 и 32/64) точката 2 се менува и гласи:

„2. Девизите од точката 1 на оваа наредба извозниците можат да ги употребат за купување репродукционен материјал (суровини и друг репродукционен, потрошен и помошен материјал, резервни делови), опрема и делови за замена и за плаќањата предвидени во членот 54 од Уредбата за девизното работење.

При користење на девизите од точката 1 на оваа наредба за увоз на стоки опфатени во Наредбата за утврдување на стоките што се увезуваат врз основа на рестриктивна дозвола („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 1/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/63, 39/63 и 12/64) увозниците прибавуваат рестриктивна дозвола.“

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр. 5054
27 февруари 1965 година
Белград

Сојузен секретар
за надворешна трговија,
Никола Цуверовиќ, с. р.

199.

Врз основа на членот 38 од Законот за стопанско-планските мерки во 1965 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/65), сојузниот секретар за општи стопански работи издава

НАРЕДБА

ЗА ЗГРАДИТЕ КОИ СЕ СМЕААТ КАКО АДМИНИСТРАТИВНИ ОДНОСНО УПРАВНИ ЗГРАДИ И ШТО СЕ СМЕАТ КАКО ОТПОЧНУВАЊЕ НА НИВНАТА ИЗГРАДБА

1. Како административни односно управни згради, во смисла на чл. 28 и 29 став 2 од Законот за стопанско-планските мерки во 1965 година (во панатамошниот текст: Законот), се сметаат зградите односно делови од згради што служат за потребите на администрацијата и управата на корисниците на општествениот имот, а особено:

1) кај стопанските организации распоредени во стопанските гранки 111-00 до 770-00 заклучно на Номенклатурата за распоредување на стопанските и други организации и државните органи според дејностите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/62 и 12/63) — зградите или делови од згради во кои се врши административна односно управна дејност (на пример: канцеларии на управен одбор, секре-

таријат, директор, сметководство, аналитичко-плански сектор, општ сектор, општествени простории, како и канцеларии на комерцијален сектор, освен комерцијалниот сектор кај трговски и туристички организации на кои основната дејност им е од исклучиво административен карактер).

Објектите на институтите, лабораториите и претпријатијата за проектирање, што им припаѓаат на стопанските гранки 111-00 до 770-00 заклучно, како и објектите на институтите, лабораториите и проектните бира при стопански и други организации од гранката 111-00 до 770-00, не се сметаат како административни односно управни згради, но на нив се однесува обврската за издвојување по стопа од 25% според членот 29 став 1 на Законот, ако не се ослободени од тоа издвојување според чл. 35 и 36 на Законот;

2) кај станбените, комуналните, културните и социјалните дејности распоредени во гранките 811-00 до 917-00 заклучно — само зградите односно делови од згради што служат за потребите на администрацијата односно управата во смисла на одредбата на ставот 1 под 1 на оваа точка, освен општествените простории кај културно-просветната и уметничко-забавната дејност;

3) кај општествено-политичките заедници, општествените организации и други инвеститори распоредени во гранките 011-00 до 016-00 заклучно — сите згради, освен:

а) објектите на казнено-поправителните установи и прифатилиштата за емигранти (што се градат делум или во целина од посебни средства), што служат за станбено сместување на осуденици и за станбено сместување на емигранти, не се врши издвојување по стопа од 25%, освен зградите или делови од згради што служат за потребите на администрацијата односно управата во смисла на одредбата на ставот 1 под 1 на оваа точка;

б) станиците на Народната милиција и објектите на Сојузниот секретаријат за внатрешни работи и Управата за царини на СФРЈ на државната граница.

Кај станиците на Народната милиција и кај објектите на Сојузниот секретаријат за внатрешни работи и Управата за царини на СФРЈ на државната граница се врши издвојување по стопа од 25% во смисла на членот 29 став 1 од Законот како за заграда така и за опрема, ако обврската за издвојување не е изземена според членот 35 од Законот.

2. Зградите кај кои делот што служи за администрација односно управа надминува 20% од вкупно развиената површина (мешовити згради), се третираат во целина како административни односно управни згради во смисла на членот 28 од Законот, т. е. изградбата на такви згради не може да отпочне.

Кај мешовити згради кај кои делот што служи за администрација односно управа е помал од 20% од вкупно развиената површина на зградата, па како такви можат да почнуваат да се градат и по 20 октомври 1964 година, се врши издвојување од 40% (член 29 став 2 од Законот) на вредноста на делот од зградата кој служи за потребите на администрацијата односно управата заедно со вградената опрема во тој дел на зградата, а издвојувањето од 25% (член 29 став 1 од Законот) на вредноста на делот од зградата кој не служи за администрација односно управа, заедно со вградената опрема во тој дел на зградата како и на опремата што не е вградена.

Кај зградите односно објектите што се подигаат, а чиј дел што служи за администрација односно управа изнесува 5% или помалку од вкупно развиената површина на зградата односно објектот, не се применуваат одредбите за издвојувањето на средства за административна односно управна зграда (член 29 став 2 од Законот).

Кај мешовитите згради чија изградба, започната пред 20 октомври 1964 година, е продолжена

во 1965 година, без оглед на тоа дали административниот односно управниот дел од зградата е помал или поголем од 20% од вкупно развиената површина, издвојувањето се врши на начинот изложен во ст. 2 и 3 на оваа точка.

3. Утврдувањето на односот на делот од зградата кој служи за администрација односно управна наспрема делот на зградата кој не служи за администрација односно управа, го врши органот кој, според одредбите на Основниот закон за изградбата на инвестиционите објекти („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/61 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/65), го издава одобрението за градење, и тоа како кај новите одобренија така и за издадените одобренија.

4. Адаптација, доградба или проширувањето на постојна зграда односно делови од зграда што се врши за потребите на администрацијата или управата, се смета за изградба на административна или управна зграда во смисла на чл. 28 и 29 став 2 од Законот.

На адаптацијата, доградбата или проширувањето на мешовити згради треба да се примени точката 2 од оваа наредба.

На адаптација на административна односно управна зграда со која не се менуваат намената и обемот на постојната зграда односно дел од зграда, не се применува одредбата за забрана на отпочнување на изградба на административна односно управна зграда (член 28 од Законот).

5. Не се сметаат како административни односно управни згради, во смисла на чл. 28 и 29 став 2 на Законот, покрај зградите од точката 1 под 1 став 2 и точката 1 под 3 алинеи а) и б) на оваа наредба, ниту:

1) зградите што во Југославија ги гради Дирекцијата за управување и изградба на згради на странски дипломатски и конзуларни претставништва за потребите на дипломатски мисии на странски држави и резиденции за амбасадори на странски држави;

2) зградите што во странство ги гради Државниот секретаријат за надворешни работи или југословенска амбасада за потребите од сместување на наши дипломатски и конзуларни претставништва во странство;

3) гаражите.

Во случај на изградба на згради наведени под 1, 2 и 3 од оваа точка се врши издвојување по стопа од 25% во смисла на членот 29 став 1 од Законот, како за зградата така и за вградената и невградената опрема, освен ако таа обврска не е изземена со чл. 35 и 36 на Законот.

6. Купувањето на згради или делови на згради за потребите на администрацијата односно управата подлежи на издвојување по стопа од 40% ако е зградата завршена по 20 октомври 1964 година, а при изградбата не е издвојуван процент според членот 29 став 2 на Законот.

7. Отпочнувањето на изградба на административна или управна зграда чија изградба е забранета со членот 28 на Законот, се утврдува во смисла на членот 27 од Основниот закон за изградбата на инвестиционите објекти, според кој инвеститорот е должен на 8 дена пред почетокот на изградбата да го пријави почетокот на изградбата до надлежниот орган. Според тоа, забраната на изградбата се однесува на оние административни и управни згради за кои пријавата за отпочнување на изградбата е поднесена на 12 октомври 1964 година или подоцна.

8. Пресметувањето на издвојувањето по стопа од 40% односно 25% кај административни односно управни згради и мешовити згради, се врши при секоја исплата по веќе утврдениот однос на површината на административниот односно управниот дел наспрема другиот дел на зградата, без оглед во кој однос се овие работи во поднесената ситуација.

9. Кај исплатите што се вршат за купување земјиште, откуп и отштета, како и за студии, истражувања и проектирање, издвојувањето (25% односно 40%) се врши по стопа која се применува во случај на изградба на објект што ќе се гради, ако истиот не е ослободен од издвојувањето според чл. 35 и 36 на Законот.

10. За вграденa опрема се врши пресметување на издвојувањето по стопа од 40% односно 25%, според тоа во кој вид објект се вградува опремата.

За невграденa опрема, т.е. предмети што се сметаат како основни средства односно опрема според Наредбата за определување на орудијата за работа што се сметаат како обртни а не како основни средства на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/58) односно според Уредбата за извршувањето на буџетот и за сметководственото работење на државните органи и установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 35/55, 53/56, 16/58 и 41/59) издвојувањето се врши по стопа од 25%.

Издвојување по стопа од 25% во смисла на ст. 1 и 2 од оваа точка нема да се врши за опрема што е ослободена од ова издвојување во смисла на чл. 35 и 36 на Законот.

11. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр 287

10 март 1965 година

Белград

Сојузен секретар
за општи стопански
работи,
Хакија Поздерац, с. р.

200.

Врз основа на членот 7 став 2 и чл. 26 и 31 став 1 од Законот за општествената контрола на цените („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/62), сојузниот секретар за општи стопански работи издава

НАРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА СПИСОКОТ НА ПРОИЗВОДИТЕ И УСЛУГИТЕ ШТО СЕ ОПФАКААТ СО КОНТРОЛАТА НА ЦЕНИТЕ

1. Во Списокот на производите и услугите што се опфаќаат со контролата на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/63, 2/64, 12/64, 16/64, 25/64, 39/64, 43/64, 47/64, 52/64, 1/65 и 9/65) во одделот II точката 3 се заменува со две нови точки, кои гласат:

„3) поштенски, телеграфски и телефонски услуги во меѓународниот сообраќај и поштенски услуги за обични писма и поштенски картички во внатрешниот сообраќај;

4) други поштенски, телеграфски и телефонски услуги во внатрешниот сообраќај.“

2. Работите на контролата на цените на услугите од одделот II точка 4 на Списокот ги врши органот за контрола на цените на општината на чија територија е седиштето на поштенско-телеграфско-телефонското претпријатие.

Во постапката за спроведување на контрола на цените од ставот 1 на оваа точка поштенско-телеграфско-телефонското претпријатие е должно кон пропишаното известување да му поднесе на надлежниот орган за контрола на цените и мислење на Заедницата на птт претпријатија во која е здружено, односно доказ дека такво мислење барало а не го добило во рок од 20 дена од денот на барањето на мислењето.

3. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 289/1

12 март 1965 година

Белград

Сојузен секретар
за општи стопански работи,
Хакија Поздерац, с. р.

201.

Врз основа на точката 5 став 2 од Одлуката за средствата за давање надоместок на сообраќајните стопански организации за повластиците во патничкиот сообраќај во 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63) и членот 1 од Законот за применување и во 1965 година на Одлуката за средствата за давање надоместок на сообраќајните стопански организации за повластиците во патничкиот сообраќај во 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/65), сојузниот секретар за финансии пропишува

У П А Т С Т В О

ЗА НАЧИНОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И УПЛАТУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕСТОК НА СООБРАЌАЈНИТЕ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПОВЛАСТИЦИТЕ ВО ПАТНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ ВО 1965 ГОДИНА

1. Пресметувањето и уплатувањето на средствата за давање надоместок на сообраќајните стопански организации за повластиците во патничкиот сообраќај во 1965 година ќе се врши на начинот пропишан со Упатството за начинот за пресметување и уплатување на средствата за давање надоместок на сообраќајните стопански организации за повластиците во патничкиот сообраќај во 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/64).

2. Надоместокот на сообраќајните стопански организации за повластиците во патничкиот сообраќај во 1965 година се пресметува и се плаќа од основните утврдени во упатството од точката 1 на ова упатство, со тоа што во основните утврдени со тоа упатство влегува личниот доход од кој во 1965 година се пресметува и се плаќа придонес од личниот доход од работен однос.

3. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-3-3302/1
13 март 1965 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Киро Глигоров, с. р.

202.

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЗАПЧАНИЦИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува следниот југословенски стандард:

Запчаници. Цилиндрични еволвентни запчести двојки за општо машинство. Стандардни модули (m_n) — JUS M.C1.015

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 јули 1965 година.

4. Југословенскиот стандард: Запчаници. Стандардни модули (m_n) — JUS M.C1.015 што е донесен со Решението за Југословенските

стандарди за запчаници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/58), престанува да важи на 1 јули 1965 година.

Бр. 14-1304/1
23 февруари 1965 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

203.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА НАВОИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува следниот југословенски стандард:

Навои за вентили за пневматици JUS M B0 040

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 јули 1965 година.

Бр. 11-1300/1
23 февруари 1965 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

204.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ОПРЕМА ЗА ЗАКАЧУВАЊЕ НОСИЛА ВО АВТОБУС

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува следниот југословенски стандард:

Опрема за закачување носила во автобус Прицврстување на конзолите JUS M N5.729 за плафон и под на каросерија — — — — — JUS M N5 730

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение се применува од 1 јули 1965 година.

Бр. 14-1302/1
23 февруари 1965 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

205.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ИЗОЛАТОРИТЕ ЗА НАДЗЕМНИ ЕНЕРГЕТСКИ ВОДОВИ И СПРОВОДНИТЕ ИЗОЛАТОРИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Изолатори за енергетски надземни водови, Високонапонски потпорни изолатори D — — — — —	JUS N.F1.105
Изолатори за надземни водови:	
Толчник T 16. Главни мерки —	JUS N.F1.560
Двоен толчник DT 16. Главни мерки — — — — —	JUS N.F1.561
Гранични мерила за височина и пречник на вратот на толчникот T 16	JUS N.F1.563
Гранични мерила за пречник на главата на толчникот T 16 — —	JUS N.F1.564
Гранично мерило за проверка на квачењето на зглобот толчник-гнездо од 16 mm — — — — —	JUS N.F1.565
Гнездо G 16 — — — — —	JUS N.F1.566
Гранични мерила за гнездо G 16	JUS N.F1.567
Особини на зглобот толчник-гнездо од 16 mm — — — — —	JUS N.F1.568
Спроводни изолатори за наизменични напони над 1 kV. Општи технички услови — — — — —	JUS N.F6.010

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 декември 1965 година.

Бр. 16-1308/1
23 февруари 1965 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р

206.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МАШИНИ АЛАТКИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Типизација на машините алатки:	
Броеви на обртите — — — — —	JUS M.G0.020
Големина на поместувањето — — — — —	JUS M.G0.021
Внатрешна височина на отворите за нож во држачите на алатот — — — — —	JUS M.G0.050
Испитување на машините алатки. Методи за проверување на геометриската и работната точност на машините алатки:	
Дефиниции на поимите — — — — —	JUS M.G0.100
Општи одредби — — — — —	JUS M.G0.101

Проверување на правоста — — — — —	JUS M.G0.102
Проверување на рамноста — — — — —	JUS M.G0.103
Проверување на паралелноста, еднаквата оддалеченост и поклопувањето — — — — —	JUS M.G0.104
Проверување на управноста — — — — —	JUS M.G0.105
Проверување на правилноста на вртењето — — — — —	JUS M.G0.106
Специјални проверувања — — — — —	JUS M.G0.107
Практични испитувања — — — — —	JUS M.G0.110

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јули 1965 година.

Бр 11-1307/1
23 февруари 1965 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

207

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТРКАЛЕЧКИ ЛЕЖИШТА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Делови за зацврстување — ускоченици. Димензии — — — — —	JUS M.C3.530
Делови за зацврстување. Кукишта. Општ план на надворешните мери	JUS M.C3.542
Надворешни мери на аголите тркала за прстенести цилиндричновалчени лежишта — — — — —	JUS M.C3.545
Моќ за носење и век на тркалечките лежишта: Постапка за пресметување на статичката моќ за носење и на еквивалентното оптоварување на прстенестите топчести лежишта — — — — —	JUS M.C3.853

Постапка за пресметување на статичката моќ за носење и на еквивалентното оптоварување на прстенестите валчени лежишта — — — — — JUS M.C3.854

Постапка за пресметување на статичката моќ за носење и на еквивалентното оптоварување на тркалестите топчести лежишта — — — — — JUS M.C3.855

Постапка за пресметување на статичката моќ за носење и на еквивалентното оптоварување на тркалестите валчени лежишта — — — — — JUS M.C3.856

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди JUS M.C3.530 и JUS M.C3.545 од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јули 1965 година.

4. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение, освен стандардите наведени во точка-

та 3 на ова решение, се применуваат од 1 јули 1965 година.

Бр. 14-1305/1
23 февруари 1965 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

208.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МОТОРНИ ВОЗИЛА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Специјален алат и прибор за моторни возила. Чекан за разбивање стакло — — — — — JUS K.Z4.205

Пнеуматички кочници со збиен воздух за друмски возила. Распоред на спојничките глави и црева — — JUS M.N4 854

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јули 1965 година.

Бр. 14-1303/1
23 февруари 1965 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

209.

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА БАКАР И БАКАРНИ ЛЕГУРИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Бакар — Класификација — — JUS C.D1.002
Катоден бакар — Технички услови за изработка и испорака — — JUS C.D1.003

Електролитен бакар во форма на валачнички гредички, плочи, блокови, трупци и инготи во форма на прачки и лостови — Технички услови за изработка и испорака — — — — — JUS C.D1.004

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јули 1965 година.

4. Југословенскиот стандард Бакар — JUS C.D1.002, кој е донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на црната и обоената металургија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/55), престанува да важи на 1 јули 1965 година.

Бр. 05-1396/1
23 февруари 1965 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

УКАЗИ

Претседателот на Републиката врз основа на членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, а на предлог од државниот секретар за надворешни работи, донесува

УКАЗ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ИРАК

I

Се назначува

Звонко Раос, досегашен ополномоштен министер во Државниот секретаријат за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Ирак.

II

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш

У. бр. 4
10 март 1965 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседателот на Републиката врз основа на членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, а на предлог од државниот секретар за надворешни работи, донесува

УКАЗ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО КОНГО—БРАЗАВИЛ

I

Се назначува

Мидхат Мурадбеговиќ, досегашен ополномоштен министер во Државниот секретаријат за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Конго—Бразавил.

II

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 5
10 март 1965 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседателот на Републиката врз основа на членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, а на предлог од државниот секретар за надворешни работи, донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕДНИОТ И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СОВЕТСКИОТ СОЈУЗ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СОВЕТСКИОТ СОЈУЗ

I

Се отповикува

Џвиетин Мијатовиќ од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Советскиот Сојуз.

II

Се назначува

Добриово Видиќ, досегашен претседател на Комисијата за меѓународни врски на Сојузниот одбор на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Советскиот Сојуз.

III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 6
10 март 1965 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 105 од Законот за банките („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/61), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА БАНКА

За генерален директор на Југословенската земјоделска банка се назначува Бошко Тонев, досегашен помошник секретар во Сојузниот секретаријат за финансии.

Б. бр. 36
4 март 1965 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 46 од Законот за сојузната управа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/65) и членот 11 од Уредбата за Сојузниот завод за меѓународна техничка соработка („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/61 и 22/62), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОРОТ НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА

Се разрешува од должноста на директор на Сојузниот завод за меѓународна техничка соработка инж. Јосип Змаиќ, поради одење на друга должност.

Б. бр. 38
4 март 1965 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 46 од Законот за Сојузната управа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/65) и членот 11 од Уредбата за Сојузниот завод за меѓународна техничка соработка („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/61 и бр. 22/62), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА

За директор на Сојузниот завод за меѓународна техничка соработка се назначува Благое Богавац, досегашен потсекретар во Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски.

Б. бр. 37
4 март 1965 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ
РЕПУБЛИКИ

УРАДНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА

„Урадни лист Социјалистичке Републике Словеније“ во бројот 36 од 10 декември 1964 година објавува:

Закон за финансирање на општествено-политичките заедници во СР Словенија;

Закон за измени и дополненија на Законот за буџетот на СР Словенија (републичкиот буџет) за 1964 година;

Закон за плаќање трошоци за здравствена заштита на здравствено неосигурени лица;

Закон за измени и дополненија на Законот за природните лековити средства и природните лекувалишта;

Закон за престанок на важењето на Законот за здравствениот надзор над определени предмети за општа употреба;

Решение за именување член на комисијата според членот 291 став 2 од Законот за јавните службеници;

Решение за именување претставници на јавноста во стручниот совет на Заводот на СР Словенија за стручно образование;

Решение за именување два претставника на јавноста во галерискиот совет на Модерната галерија во Љубљана;

Решение за именување претставници на јавноста во работната заедница на Народната галерија во Љубљана;

Решение за именување претставници на јавноста во музејскиот совет на Народниот музеј во Љубљана;

Решение за именување член во советот на претставниците на јавноста на Техничкиот музеј на Словенија;

Решение за именување претставници на јавноста во советот на Природословниот музеј на Словенија;

Решение за именување претставници на јавноста во научниот совет на Текстилниот институт во Марибор и за определување организации што ќе избираат по еден член за научниот совет на тој институт.

Во бројот 37 од 17 декември 1964 година објавува:

Закон за придонесите и даноците на граѓаните; Општи акти на самоуправните организации, и тоа:

Заклучок за измена на Заклучокот за определување придонес за здравствена заштита на пензионерите во 1964 година.

Во бројот 38 од 21 декември 1964 година објавува:

Одлука за определување подрачја во кои настала штета поради поплавата во октомври 1964 година;

Одлука за определување самостојни установи што ќе се финансираат по принципите на доходот.

СОДРЖИНА

	Страна		Страна
182. Указ за прогласување на Законот за сојузните органи на управата — — —	337	198. Наредба за измена на Наредбата за утврдување на износот на девизите за плаќањата во врска со извозот и за други плаќања во странство — — —	366
183. Закон за сојузните органи на управата — — —	337	199. Наредба за зградите кои се сметаат како административни односно управни згради и што се смета како отпочнување на нивната изградба — — —	366
183. Указ за прогласување на Законот за измени и дополненија на Законот за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет — — —	342	200. Наредба за дополнение на Списокот на производитите и услугите што се опфаќаат со контролата на цените — — —	367
Закон за измени и дополненија на Законот за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет — — —	342	201. Упатство за начинот за пресметување и уплатување на средствата за давање надоместок на сообраќајните стопански организации за повластите во патничкиот сообраќај во 1965 година — — —	368
184. Указ за прогласување на Законот за измени и дополненија на Основниот закон за шумите — — —	346	202. Решение за југословенскиот стандард за запчаници — — —	368
Закон за измени и дополненија на Основниот закон за шумите — — —	346	203. Решение за југословенскиот стандард за навои — — —	368
185. Указ за прогласување на Основниот закон за тутунот — — —	351	204. Решение за југословенскиот стандард за опрема за закачување носила во автобус — — —	368
Основен закон за тутунот — — —	351	205. Решение за југословенските стандарди од областа на изолаторите за надземни енергетски водови и спроводните изолатори — — —	369
186. Указ за прогласување на Законот за измени и дополненија на Законот за претпријатијата за патишта — — —	353	206. Решение за југословенските стандарди за машини алатки — — —	369
Закон за измени и дополненија на Законот за претпријатијата за патишта — — —	353	207. Решение за југословенските стандарди за тркалечки лежишта — — —	369
187. Указ за прогласување на Законот за измени и дополненија на Законот за деловните згради и простории — — —	355	208. Решение за југословенските стандарди за моторни возила — — —	370
Закон за измени и дополненија на Законот за деловните згради и простории — — —	355	209. Решение за југословенските стандарди за бакар и бакарни легури — — —	370
188. Указ за прогласување на Законот за измена на Законот за радиодифузните станици — — —	356		
Закон за измена на Законот за радиодифузните станици — — —	356		